



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 28 март 1986

Скопје

Број 11

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

124.

Врз основа на член 17 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА

1. Средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1986 година во Раздел 64, позиција 567 за учество на Републиката за обезбедување на вода за пиење на населението, во износ од 400 милиони динари, се распределуваат и тоа на:

— Општина Кратово	205,2 милиони динари
— Општина Дебар	135,0 милиони динари
— Општина Крушево	50,0 милиони динари
— ЈНА — ВП 5573/27	9,8 милиони динари

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат како учество на Републиката во висина до 50% од средствата што ги обезбедува општината за таа намена.

Средствата од став 1 на оваа точка ќе се користат без обврска на враќање, а сразмерно на учеството на општината.

3. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Републичкиот секретаријат за финансии, а за начинот и наменското користење на средствата, Републичкиот секретаријат за финансии ќе оклучи договори со општините.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-509/1
20 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

125.

Врз основа на член 3 од Законот за водење на паричните средства на Републиката и на општините како депозит во Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), а по претходно мислење на Народната банка на Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОБЛИСКИТЕ НАМЕНИ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА РЕПУБЛИКАТА И НА ОПШТИНИТЕ ШТО СЕ ВОДАТ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија (средства на Републиката и на општините) за 1986 година.

Член 2

Слободните средства на Републиката и на општините, Народната банка на Македонија ќе ги насочи, преку деловните банки, за следниве намени:

1. за кредитирање на републичките стоковни резерви, во износ до 500 мил. дин.
2. за кредитирање на издавачката дејност во Републиката, во износ до 250 „ „
3. за кредитирање на откупот на добиток наменет за извоз, во износ до 300 „ „
4. за кредитирање на увозни сировини за производство на лекови, во износ до 200 „ „
5. за кредитирање на залихи на лекови, во износ до 150 „ „
6. за краткорочен кредит за подготвување на производството наменето за извоз во износ до 330 „ „
7. за краткорочни кредити на организациите на здружен труд за набавка на ротохартија, во износ до 150 „ „
8. за кредитирање на откупот на јачмен за производство на нивски слад преку РО „Магро“ — Скопје, во износ до 300 „ „

Член 3

Средствата што ќе се формираат по основа на отплата на ануитетите по кредитите од средствата на Републиката и на општините пласирани за: кредитирање на продажбата на опрема, метални конструкции и монтажни работи на домашниот пазар и во странство и за создавање на залихи на месо во жив добиток, Народната банка на Македонија ќе ги репламира на истите намени и според условите под кои се користени кредитите за тие намени.

Член 4

Средствата на Републиката и на општините, во износ од 2.130 мил. динари, ангажирани за покривање на дел од пречекорувањата за изградбата на проектот „ФЕНИ“, согласно со дел III, став 1, точка 4 од Програмата за мерки и активности за регулирање на финансиските обврски создадени со реализацијата на проектот „ФЕНИ“ — Кавадарци („Службен весник на СРМ“ бр. 3/85), во 1986 година ќе мируваат без пресметување и наплата на каматата.

Член 5

Кредитите за намените од член 2 на оваа одлука ќе се враќаат под следниве услови:

- за намената од точка 1 — со рок на враќање од 6 месеци и со каматна стапка од 3% годишно;
- за намената од точка 2 — со рок на враќање од 1 година, почнувајќи од 1. I. 1987 година, и со каматна стапка од 15% годишно;
- за намената од точка 4 и 5 — со рок на враќање од 6 месеци и со каматна стапка од 15% годишно;
- за намените од точките 3, 6, 7 и 8 — со рок на враќање од 6 месеци и со каматна стапка од 30% годишно.

Член 6

При поднесувањето на барањето за користење на кредитите за намените од член 2 на оваа одлука

ка, банката е должна до Народната банка на Македонија да достави мислење на републичкиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.

Член 7

Од слободните парични средства, до живното искористување за намените од член 2 и 3 на оваа одлука, Народната банка на Македонија може да им одобрува позајмици на деловните банки со рок на враќање до 30 дена и со каматна стапка од 38% годишно.

Член 8

Каматната стапка на кредитите што банките ја наплатуваат од крајните корисници може да изнесува до еден процентен поен над пропишаната каматна стапка што банките ја плаќаат на Народната банка на Македонија.

Член 9

Пресметувањето и плаќањето на каматата ќе се врши декурзивно-тримесечно.

Член 10

Приходите од каматите по кредитите од средствата на Републиката и на општините ќе се насочат за републичките стокковни резерви.

Член 11

За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Народната банка на Македонија.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-415/1

13 март 1986 година

Скопје

Потпретседател

на Извршниот совет,

Тахир Кадриу, с. р.

126.

Врз основа на точка 9, 3, став 3 од Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година („Службен весник на СРМ“, бр. 43/85), а во врска со член 393, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, на седницата одржана на 20 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕМОТ, НАМЕНИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во наглаголниот текст: средствата на Фондот на федерацијата) што СР Македонија во 1986 година ќе ги остварува врз основа на задолжителен заем, дел ќе се користи за обезбедување трајни извори на обртни средства на организациите на здружениот труд.

Делот од средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член ќе изнесува 20% од остварениот прилив, по основ на задолжителен заем.

Член 2

Средствата на Фондот на федерацијата од член 1 на оваа одлука ќе се користат за обезбедување трајни извори на обртни средства кај организациите на здружениот труд од член 3 и 4 на оваа одлука кои согласно Законот за обезбедување обртни средства имаат недостиг на трајни и долгорочни извори на обртни средства, како и за обезбедување обртни средства кај организациите на здружениот труд кои остваруваат нови инвестициони програми, а за кои согласно Општествениот план на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година се насочуваат средства од Фондот на федерацијата по основ на задолжителен заем за основни средства.

Член 3

Средствата на Фондот на федерацијата од член 2 на оваа одлука ќе се користат за обезбедување трајни извори на обртни средства на организациите на здружениот труд од индустријата и земјоделството, како и во заштитни организации и работилници во Републиката кои вршат вработувања на лица со пречки во психичкиот и физичкиот развој.

Средствата на Фондот на федерацијата од став 1 на овој член ќе се насочат и тоа:

— најмногу до 65% од вкупниот обем во индустријата и тоа во енергетиката, црната металургија, производството и преработката на обоени метали, производството и преработката на неметални минерали, металопреработувачката дејност, машиноградбата, производството на сообраќајни средства, производството на електрични машини и апарати, производството на хемикалии за земјоделство, производи на лекови и фармацевтски хемикалии, производство на режана граѓа и плочи, производство на финални производи од дрво, производство на текстилни предмети и ткаенини и готови текстилни производи, преработка и конзервирање на месо, производство на слад и сладен екстракт, производство на добиточна храна и во сите индустриски гранки кои остваруваат наменско производство.

— најмалку 30% од вкупниот обем во земјоделството и тоа во поледелството (освен производството на зеленчук и производството на цвеќе и украсни растенија) и во сточарството (овчарството и говедарството).

— најмногу до 5% од вкупниот обем во заштитни организации и работилници во Републиката кои вршат вработување на лица со пречки во психичкиот и физичкиот развој.

Член 4

Од средствата на член 1 и за намените од член 2 и 3 на оваа одлука ќе се одобруваат кредити во износ од најмалку 20% и на организациите на здружен труд од стопански недоволно развиените краишта што заедно со средствата ќе се насочуваат преку Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта ќе се обезбеди најмалку 35% од вкупните средства на Фондот на федерацијата наменети за обртни средства да се ангажираат во стопански недоволно развиените краишта.

Член 5

Износот на кредитот од средствата на Фондот на федерацијата ќе изнесува до 15% од необезбедените обртни средства со трајни и долгорочни извори, односно од потребните обртни средства за новите инвестициони програми на организациите на здружениот труд.

Износот на кредитот од став 1 на овој член ќе изнесува до 20% кога се однесува на обезбедување трајни извори на обртни средства во поледелството и сточарството.

Кога обезбедувањето трајни извори на обртни средства се однесува на организациите на здружениот труд од стопански недоволно развиените краишта во Републиката износот на кредитот од став 1 и 2 на овој член може да биде повисок за уште 5 (пет) процентни поени.

Член 6

Средствата на Фондот на Федерацијата што се однесуваат за обезбедување трајни извори на обртни средства за наменското производство ќе се одобруваат со посебни одлуки на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 7

При одобрувањето на кредитот од средствата на Фондот на Федерацијата за одделни намени и корисници, Стопанската банка — Здружена банка — Скопје ќе поаѓа од критериумите со кои особено се обезбедува:

1. Зголемување на производството кое позначајно придонесува за обезбедување стоковни фондови за извоз и на извозот;
2. Зголемувањето на производството на храна, особено на житни култури, маслодавни семиња, шеќерна репа, добиточна храна, месо и млеко;
3. Повисок степен на користење на инсталираните капацитети;
4. Зголемување на продуктивно вработување, особено со воведување на повеќе смени, скратување на работното време и слично;
5. Зголемување на производството и доходот по вработен и по ангажирани средства;
6. Повисок степен на обезбеденост на организациите на здружениот труд со трајни извори на обртни средства.

Член 8

Кредитите од средствата на Фондот на Федерацијата за обезбедување трајни извори на обртни средства ќе им се одобруваат на крајните корисници во согласност со оваа одлука, а според поблиските услови што ќе ги утврди Стопанската банка — Здружена банка — Скопје.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-382/1
20 март 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

127.

Врз основа на член 12 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1986 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А**ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ПЧЕНИЦАТА И БРАШНОТО**

1. На организациите на здружениот труд што вршат откуп и преработка на пченица и на организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет на брашно или со производство на леб на територијата на СР Македонија за купените количества на пченица и брашно тип „500“ и „850“ од организациите на здружениот труд од другите социјалистички републики и социјалистички автономни покраини во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година и продадени во Републиката, им се исплатува компензација по 2,00 дин./кг. пченица, односно 2,50 дин./кг. брашно.

2. Барањето за исплата на компензацијата од точката 1 на оваа одлука се поднесува до Службата на општественото книговодство. Кон барањето се доставува:

— фактура за купените количества пченица и брашно;

— пресметка за купените количества пченица и брашно и износот на компензацијата;

— доказ дека при купувањето е исплатена премија во износ од 2 дин./кг. пченица, односно 2,50 дин./кг. брашно;

— доказ дека брашното е испорачано (испратница, товарен, односно превознички лист) и потврда дека купувачот го примил брашното (приемница);

— писмена изјава од корисникот на компензацијата, дека брашното ќе го употреби за сопствена преработка, односно писмена изјава од организацијата на здружениот труд што купува брашно дека тоа ќе се употреби за сопствена преработка, односно за потребите во Републиката.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-491/1
20 март 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Стојан Андов, с. р.

128.

Врз основа на член 26 точка 7 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира, односно именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/85), Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 17 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР ЗА 1986 ГОДИНА**

1. На делегатите во Собранието на СРМ кои надоместок на личен доход остваруваат во Собранието на СРМ и на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ им припаѓа надоместок за користење на годишен одмор за 1986 година во износ од 17.400 динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа на раководните и другите работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ и на делегатите и функционерите кои остваруваат надоместок на личен доход според одредбите на Законот за работата и правата на делегатите и функционерите во Републиката на кои им престанала функцијата.

3. Исплатата на надоместокот по оваа одлука паѓа на терет на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 10-847/1
17 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

129.

Врз основа на член 12, 13 и 22 став 5 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира, односно именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на СРМ на седницата одржана на 17 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСметУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Вредноста на бодот за пресметување на аконтацијата на месечниот личен доход на функционерите што ги избира или именува Собранието на СРМ се утврдува во износ од 36,92 динари.
2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од 1 јануари 1986 година, на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-843/1
17 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

130.

Врз основа на член 35 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира односно именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 17 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СРМ се утврдува во износ од 36.920 динари.
2. Усогласувањето на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1986 година, а личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-844/1
17 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

131.

Врз основа на точка 8 од Одлуката за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на раководните и другите работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 17 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАКОВОДНИТЕ И ДРУГИ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ И НАЗНАЧУВА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Основицата за аконтацијата на личните доходи на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СРМ, се утврдува во износ од 36.920 динари.
2. Усогласувањето на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1986 година.
3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-845/1
17 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

132.

Врз основа на членовите 31, 32 и 34 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира, односно именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 17 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ НАДОМЕСТОК НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРУВААТ ВО СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Надоместокот на личниот доход за делегатите кои надоместок на личен доход во постојан месечен износ остваруваат во Собранието на СРМ се усогласува за 30%, на остварениот надоместок на личен доход во декември 1985 година.

2. Усогласувањето на надоместокот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1986 година.

3. Право на усогласување од точка 1 од оваа одлука имаат и делегатите и функционерите кои остваруваат надоместок на личен доход според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на СРМ и на функционерите во Република

та на кои им престанала функцијата („Службен весник на СРМ“ број 24/85).

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Бр. 10-846/1
17 март 1986 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на
изборите и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

133.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ

Се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за информации Ристо Никовски, поради заминување на друга должност, заклучно со 31. XII. 1985 година.

Бр. 17-307/1
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

134.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА, ИНДУСТРИЈА И ГРАДЕЖНИШТВО

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво Ратко Чадиковски, поради заминување на друга должност, заклучно со 31. XII. 1985 година.

Бр. 17-308/1
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

135.

Врз основа на член 8-а од Законот за именување и дополнување на Законот за Центарот за странски јазици во Скопје („Службен весник на СРМ“ бр. 27/65 и 10/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

За членови на конкурсната комисија за именување директор на Центарот за странски јазици во Скопје се именуваат:

1. Евица Конечни, претседател на Сојузот на Друштвата за применета лингвистика во СРМ,

2. Јела Лучиќ-Марковска, виши советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

Бр. 17-309/1
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

136.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ „МАКЕДОНИЈА — КОНЦЕРТ“ — СКОПЈЕ**

1. Се разрешуваат сегашните претставници на општествената заедница во Работната организација за презентирање на културните вредности „Македонија концерт“ — Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

- Ратка Димитрова,
- Љупчо Петрушевски,
- Александар Герасимовски.

2. За претставници на општествената заедница во Работната организација за презентирање на културните вредности „Македонија-концерт“ — Скопје се именуваат:

1. Антон Баталаков, балетански уметник и директор на ООЗТ Балет при Македонскиот народен театар — Скопје,
2. Ирфан Белур, артист при Театарот на народностите — Скопје,
3. Томислав Зографски, композитор и редовен професор на Факултетот за музичка уметност — Скопје.

Бр. 17-310/1
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

137.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Драган Јаџатов, досегашен советник во Работната заедница во Комитетот.

Бр. 17-7/2
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

138.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Љупчо Арсовски, досегашен советник во Работната задница во Комитетот.

Бр. 17-8/2
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

139.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Стојан Руменовски, досегашен советник во Работната задница во Комитетот.

Бр. 17-9/2
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

140.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА**

За директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита се именува

— д-р Гоко Този, декан на Факултетот за безбедност и општествена самозаштита.

Бр. 17-89/2
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

141.

Врз основа на член 24 став 1 од Законот за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА**

Стојан Ристов се разрешува од должноста директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита, поради заминување на друга должност.

Бр. 17-89/3
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

142.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО**

За потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство се назначува д-р Ванчо Проевски, досегашен потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство.

Бр. 17-109/2
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

143.

Врз основа на член 173 став 3 и член 176 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА**

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина се назначува Петар Серафимов, досегашен помошник на претседателот на Комитетот.

Бр. 17-134/2
14 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

144.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ број 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ В. Д. ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

За вршител на должноста директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје се именува Димитрија Ристовски, секретар на Ансамблот.

Бр. 17-200/2

30 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

145.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за сценско-уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73) Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

Душан Димитров се разрешува од должноста директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје, поради истек на времето за кое е именуван и заминување на друга должност.

Бр. 17-200/3

30 јануари 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

146.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXII седница, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА ХЕМИСКО-ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ЗА II КЛАС

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Основи на хемиско-технолошки процеси за II клас од Благоја Топузовски, Љубица Кеќкарова и Петар Пановски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1985 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-139/1

25 декември 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р Живко Мадевски, с. р.

147.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXII седница, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ БИОЛОГИЈА НА КЛЕТКА ЗА БИОТЕХНИЧКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Биологија на клетка за биотехничка струка од д-р Анастасија Димовска, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1985 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-140/1

25 декември 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р Живко Мадевски, с. р.

148.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет на XXII седница, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК ЗА II КЛАС

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Француски јазик за II клас од Загорка Спасовска и Алекса Поповски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1985 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-141/1

25 декември 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р Живко Мадевски, с. р.

149.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет на XXII седница, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА ЗДРАВСТВОТО ЗА II КЛАС — ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА (АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА ЧОВЕКОТ)

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Основи на здравството за II клас здравствена струка (Анатомија и физиологија на човекот) од д-р Аница Карговска — Клисарова и д-р Добривоје Ѓорѓевиќ, во издание на Работната

организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1985 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-142/1
25 декември 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р Живко Мадевски, с. р.

150.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85) Републичкиот педагошки совет на XXII седница, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ПЕДАГОГИЈА ЗА IV КЛАС — ПЕДАГОШКА НАСОКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Педагогија за IV клас — педагошка насока од д-р Бранко Петровски и Љупчо Копровски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1985 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-138/1
25 декември 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р Живко Мадевски, с. р.

151.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет на XXII седница, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ЛИТЕРАТУРА СО ПРИМЕРИ НА АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА III КЛАС

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Литература со примери на албански јазик од Мојси Лутвиу и Нехат Балчиќа, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1985 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-137/1
25 декември 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р Живко Мадевски, с. р.

152.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80) и член 123 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Републичкиот педагошки совет, на XXII седница, одржана на 24 декември 1985 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ УПОТРЕБА НА УЧЕБНИКОТ ФИЗИКА ЗА III СТЕПЕН БИОТЕХНИЧКА СТРУКА

1. Се одобрува употребата во средното насочено образование на учебникот Физика за III степен биотехничка струка од Александар Гичевски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1985 година.

2. Решението да се достави до РО „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-136/1
25 декември 1985 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
проф. д-р Живко Мадевски, с. р.

153.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 февруари 1986 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 146 од Самоуправната спогодба за уредување на меѓусебните работни односи на работниците на Правниот факултет во Скопје, донесена со референдум на 16 мај 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Правниот факултет во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 129/84 од 12 јули 1985 година поведе постапка за оценување законитоста на член 146 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на овој член од Спогодбата со член 167 став 1 од Законот за насоченото образование и член 5 став 3 од Законот за работните односи.

4. На седницата Судот утврди дека во член 145 од Самоуправната спогодба се определени условите за престанок на работниот однос на работникот по силата на законот ако ги исполнува условите за лична пензија. По исклучок во член 146 од Спогодбата наставниците, кои се способни и неопходни за изведување на наставниот процес, а ги исполниле условите за лична пензија, можат да изведуваат настава до 70 години од животот. Решение за тоа донесува Советот на Факултетот.

5. Според член 167 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 22/85), на наставник, воспитувач и соработник во насоченото образование, кој во текот на втората половина на наставната година ги исполнил условите за лична пензија, работниот однос може да му трае до крајот на наставната година под услови и на начин утврдени со самоуправниот општ акт на организацијата за насоченото образование. Освен тоа, според член 5 став 3 од Законот за работните односи, корисник на лична пензија не може да заснова работен однос.

Со оглед на тоа што во член 146 од оспорениот акт е предвидена можност за наставниците кои се

способни и неопходни за изведување на наставниот процес, а ги исполнуваат условите за лична пензија, да изведуваат настава до 70 години од животот, Судот утврди дека овој член не е во согласност со член 167 став 1 од Законот за насоченото образование и со член 5 став 3 од Законот за работните односи.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 129/84
5 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

154.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 февруари 1986 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за привремена забрана за основање на угостителски објекти на определен реон на подрачјето на град Битола, донесена од Собранието на општина Битола на седницата од 28 февруари 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Битола“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 278/84 од 5 јули 1985 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со член 5 од Законот за деловните згради и деловните простории.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорената одлука привремено се забранува основање на угостителски објекти (ресторани, кебапчиџици, кафеани, ростиџиџици, кафе — барови и бифиња) на реонот на подрачјето на град Битола ограничен на север со ул. „Илинден“, на југ со ул. „Партизанска“, на исток со ул. „4-ти Ноември“ и „Едвард Кардељ“ и на запад со ул. „Васко Карагелевски“. Според член 2 од оваа одлука, привремената забрана за основање на угостителски објекти ќе важи до нејзиното ставање во сила. Член 3 од истата одлука предвидува да не се применуваат одредбите на Одлуката за општиот распоред на деловните згради и деловните простории на град Битола, донесена од Собранието на општина Битола на седницата од 25 ноември 1982 година, со која е утврдена можност за основање на угостителски објекти во реонот на подрачјето на град Битола. Според член 4 од оваа одлука, пак, доколку за време на важењето на Одлуката престане со работа постоен угостителски објект што се наоѓа во реонот посочен со означените улици, не може да се основа во истата деловна просторија угостителски објект од друго лице.

5. Во член 5 од Законот за деловните згради и деловните простории е определено дека општината може да определи кои деловни згради односно деловни простории, што се наоѓаат во определени улици или делови на улици можат да се користат само за вршење на одредени видови деловни дејности или не можат да се користат за вршење на одредени видови деловни дејности.

Судот, оцени дека ова овластување на општината има ограничен карактер. Имено, овластувањето на собранието на општината да ја определува намената на деловните згради и на деловните простории се однесува само на одделни деловни згради и на деловни простории што се наоѓаат на опреде-

лени улици, а не и на одредени региони во градот како што е сторено во случајов.

Со оглед на тоа што предвидувањето забрана за основање на угостителски објекти се однесува на целиот стар дел на градот, а не на определени улици или делови на улици како што предвидува Законот за деловните згради и деловните простории, Судот утврди дека оспорената Одлука не е во согласност со член 5 од овој закон.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 278/84
5 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

155.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ Табеларниот преглед на организацијата и систематизацијата на работни места составен дел на Правилникот за организација и систематизација на работи и работни задачи на работниците во Топилницата за цинк и олово „Злетово“ во Титов Велес, донесен од Работничкиот совет на седницата одржана на 21 декември 1984 година, во делот во кој се вреднувани работите и работните задачи на техничарите во лабораторијата — I и II група и Табеларниот преглед составен дел на Правилникот за вреднување на работите и работните задачи, донесен со референдум на 9 јануари 1985 година, во делот во кој се вреднувани работите и работните задачи на техничарите во лабораторијата — I и II група.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 106/85 од 25 декември 1985 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорените делови од правилниците со член 22 од Уставот на СР Македонија и за нивната спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека описот и пописот на работите и работните задачи на техничарите во лабораторија — I и II група е ист односно дека тие вршат исти работи и работни задачи. Понатаму Судот утврди дека во Табеларниот преглед на организацијата и систематизацијата на работните места и во Табеларниот преглед на Правилникот за вреднување на работните места за техничари — I група се предвидени 1485 бода, а за техничари — II група 1440 бода.

5. Согласно начелото на распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на организацијата.

Од означената уставна и законска одредба произлегува дека работниците во основните организации на здружениот труд се должни да утврдат такви основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, според кои ќе се утврдува придонесот на работникот.

Со оглед на тоа што работите и работните задачи на техничарите — I и II група се исти по обем и сложеност, а се вреднуваат различно во зависност од групата во која е распореден работникот, Судот утврди дека оспорените делови од Табеларните прегледи на Правилниците не се во согласност со уставното начело за распределба според трудот и се во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 106/85
5 февруари 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

156.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 29 јануари 1986 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ забелешката на член 29, член 32, член 35 и член 36 точка 8 и 9 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Централното основно училиште „Владо Кантарчиев“ во Гевгелија, донесен со референдум одржан на 11 јануари 1982 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на забелешката на член 31 од означениот Правилник на Училиштето.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означеното Училиште на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето на општините Гевгелија и Валандово, на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на членовите 29 — 36 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

Според наводите во предлогот членовите 29—31 од Правилникот се спротивни со член 129 став 3, и на член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, затоа што не овозможуваат наградувањето на работниците да се врши според трудот и резултатите од трудот.

Понатаму, за членовите 32 и 35 од Правилникот се наведува дека даваат можност учеството на работникот по основот минат труд да се вреднува повеќесратно и надвор од прифатените и утврдени критериуми. Така, за членот 32 се наведува дека во него како посебен основ се вреднува работниот стаж како „бод — година“ при што за жените работници се определени 35 бода, а за мажите работниците 40 бода. На тој начин, со тоа работниците жени со доведуваат во нееднаква положба во однос на работниците мажи. За член 35 е наведено дека со него доаѓа до повторно вреднување на категоријата минат труд затоа што предвидува аконтацијата на личниот доход на работникот во последните 5 години да се зголеми уште за 5%. На крајот, во врска со член 36 од Правилникот подносителот на предлогот наведува дека прашањето што го регулира овој член не треба да се регулира со овој акт и дека тоа прашање е основ за водење на дисциплинска постапка, а не основ за намалување на аконтацијата на личниот доход.

5. На седницата Судот утврди дека:

а) во членовите 18 до 31 од оспорениот Правилник во делот „Опис и опис на работите и работните задачи“ е дадена аналитичката процена на работите и работните задачи, односно во табеларниот преглед посиднично по работи и работни задачи

што се вршат во Училиштето се утврдени мерила според основите сложеност, услови за работа и одговорност за работа.

Во оспорениот член 29 се утврдени работите и работните задачи на администратор — благајник и за него се предвидени вкупно 434 бода. Во „забелешката“ на членот стои дека извршителот на административно-благајничките работи ако е наставник во одделенска настава ќе прима личен доход врз основа на одредбите од член 19 односно 450 бода или, пак, ако е наставник по предметна настава ќе прима личен доход од член 18 од Правилникот односно 500 бода.

Според член 22 од Уставот на СР Македонија и член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација во согласност со начелото за распределба според трудот.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 29 од Правилникот е предвидено личниот доход на администраторот — благајник да се определува прво, повисоко од предвидениот број бодови и второ, што така зголемиениот број на бодови е различен во зависност од стручната подготовка, што ја има распоредениот работник, Судот утврди дека тој не е во согласност со член 22 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

б) во оспорениот член 32 од Правилникот е предвидено работниците во Училиштето да стекнуваат личен доход по основ на искуство кое претставува умеење за извршување на работите и за секоја година се добива по 1 бод. Така, за жените работници тоа би изнесувало максимум 35 бода, а за мажите — работници 40 бода. Во член 33 е предвидено дека секој работник остварува право на личен доход по основ на минат труд во зависност од должината на работниот стаж и тоа 1% од месечната аконтација на личниот доход до 3 години и 15% од оваа аконтација ако има работен стаж до 40 години. Во ставот 2 на овој член, е предвидено дека кај работниците — жени процентот предвиден во алинеите 8, 9 и 10 ќе се зголеми 1% од што произлегува дека жените — работници со 35 години работен стаж ќе го достигнат процентот од 15%. Во член 35, пак, од Правилникот е предвидено аконтацијата на личниот доход на работниците во последните пет години, да се зголеми за 5%, независно од трудот и резултатите од трудот.

Од издесената фактичка состојба произлегува дека минатиот труд на работниците во Училиштето покрај тоа што е вреднуван со определени проценти во член 33 од Правилникот, тој уште еднаш се вреднува преку член 32 како „бод — година“, и во член 35 преку зголемување на аконтацијата на личниот доход за 5% во последните пет години пред пензионирањето на работникот. Со оглед на тоа што минатиот труд на работниците во Училиштето двојно односно тројно се вреднува, Судот утврди дека членовите 32 и 35 од Правилникот не се во согласност со начелото за распределба според трудот и се во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

в) во оспорениот член 36 во делот „користење на работното време“, како основ за намалување на аконтацијата на личниот доход, е предвидено за недоаѓање на работа од еден ден на наставникот да му се одбиваат 20 бода, на раководно — административниот персонал 20 бода и на техничкиот персонал 12 бода. Потоа, следи намалување на определениот број бодови за: неодржан час, за задоцнување на дежурство и за задоцнување на работа, за задоцнување над 15 минути, предвремено напуштање на работата, нерационално користење на работното време, недоаѓање на седници на стручни и самоуправни органи, и за неприфаќање на работни задачи.

Во член 129 став 3 од Законот за здружениот труд е предвидено придонесот на работникот во работата да се утврдува зависно од квалитетот и квантитетот на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот. Согласно член 193 став 3 од Законот за здружениот труд, работникот одговара во основната организација дисциплински и материјално. Според член 194 став 1 од истиот Закон со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос се утврдуваат повредите на работните обврски.

Со оглед на изнесеното, Судот смета дека користењето на работното време може да биде предвидено како основ за учество на работникот во распределбата на средствата за лични доходи. Исто така, Судот смета дека не може да се исклучи влијанието на присутноста на работното место врз личниот доход на работникот за извршување на една од неговите работни обврски — редовно доаѓање и присутноста на работното место, односно дека временскиот фактор е не само рамка во која се извршуваат работните задачи туку и основна претпоставка за стекнување на личен доход, бидејќи сите работи и работни задачи се извршуваат во време определено со закон и самоуправен општ акт.

Поради тоа, користењето на работното време, како основ во системот на распределбата на средствата за лични доходи, треба да се изразува со мерилата преку кои ќе може да се утврди придонесот на работниците во работата.

Во конкретниот случај Судот утврди дека недоаѓањето на седница на стручни и самоуправни органи предвидени во точката 8 на член 36 од Правилникот не е елемент за утврдување на личниот доход и не може да биде основ за намалување на аконтацијата на личниот доход, туку работникот за тоа треба да одговара, преку други органи и во друга постапка. Исто така, Судот утврди дека неприфаќањето на работна задача кое како основ за намалување на аконтацијата на личниот доход е предвидено во точката 9 на член 36 од Правилникот е основ за одговорност на работникот за извршување на работните обврски, за што, тој, согласно законските одредби, треба да одговара дисциплински и материјално. Со оглед на тоа, Судот утврди дека точката 8 и 9 на член 36 се во спротивност со означените законски одредби.

г) во оспорениот член 31 од Правилникот се утврдени работите и работните задачи што ги врши работникот во кујната и за нив се предвидени вкупно 322 бода. Во забелешката на овој член стои дека доколку не се извршуваат работите и работните задачи од член 31 точка 1 (тоа е задачата изготвување на топол оброк), на работникот во кујната му припаѓа личен доход утврден во член 30 од Правилникот во кои се утврдени задачите и мерилата за тие задачи за одржувачите на хигиената.

Во врска со овој член Судот утврди дека тој не е во несогласност со начелото за распределба според трудот односно не е во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд, затоа што со намалувањето на определени работи и работни задачи како што е во конкретниот случај со работната задача (изготвување топол оброк), треба да следи и намалување на бодовите утврдени за нивното извршување.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 279/85
29 јануари 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

157.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки по јавната расправа, на седницата одржана на 22 јануари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 31 од Самоуправната спогодба за меѓусебните работни односи, на Основната организација на здружениот труд Централно основно училиште „Браќа Миладиновци“ во село Добрушево, во состав на Работната организација за основно образование и воспитание „11 Октомври“ во Битола, донесена од Соборот на работниците одржан на 12 мај 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 205/85 од 6 ноември 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 31 од Самоуправната спогодба означена во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со член 210 став 2 од Уставот на СР Македонија и спротивноста со член 167 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека член 31 од оспорената Самоуправна спогодба предвидува, новопримениот работник по конкурсот да остане на работите и работните задачи за кои е примен најмалку 4 години, имајќи ја предвид педагошката оправданост за изведување на една генерација.

5. Според член 210 став 2 од Уставот на СР Македонија, секој слободно го избира своето занимање и вработување.

Според член 167 и член 211 од Законот за здружениот труд, секој може слободно и равноправно и под еднакви услови на начин предвиден со законот и со самоуправниот општ акт да одлучува за засновањето и престанувањето на работниот однос со работниците во основната организација.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека работниците слободно го избираат своето занимање и вработување и слободно одлучуваат за засновањето и престанувањето на работниот однос.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба се задолжува работникот да остане на работите и работните задачи на кои е примен најмалку четири години, а со што се ограничува слободното одлучување за засновање и престанок на работниот однос, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со член 210 став 2 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со член 167 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 205/85
22 јануари 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

144.

Врз основа на член 139, а во врска со член 103 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 579 од Законот за здружениот труд, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, собранијата на општините, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Заедницата на општините и градовите на Македонија, Здружената самоуправни интересна заедница на становањето на град Скопје и самоуправните интересни заедници на становањето на општините, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заради обезбедување на побрз развој на самоуправните општествено-економски односи во станбената област, поорганизиран и единствен пристап во уредувањето на распределбата на становите и станбените кредити, шаленско користење на средствата и поефикасно решавање на станбените потреби на работниците, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, собранијата на општините, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Заедницата на општините и градовите на Македонија, Здружената самоуправни интересна заедница на становањето на град Скопје и самоуправните интересни заедници на становањето на општините (Договор) ги утврдуваат заедничките критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во организациите на здружениот труд и во работните заедници (организации и заедници).

Член 2

Учесниците на Договорот се согласни, за задоволување на станбените потреби на работниците, покрај средствата што се издвојуваат според Законот за самоуправните интересни заедници на становањето, да се користат и сопствени средства на работниците, како и дел од средствата од Фондот на заедничка потрошувачка што се издвојуваат за овие намени во рамките на плановите за развој на организациите и заедниците.

Член 3

Учесниците на Договорот се согласни станбените потреби на работниците да се задоволуваат со:

- доделување општествен стан на користење,
- доделување кредит за купување на семејна станбена зграда или стан во сопственост и за индивидуална станбена изградба;
- доделување кредит за доградба, надградба, реконструкција и санација на семејна станбена зграда или стан во сопственост на работниците и
- доделување кредит за подобрување на условите на становањето (греење, санитарни чворови, канализација, изолација и поправки).

Член 4

Учесниците на Договорот се согласни за остварување на правото за решавање на станбени потреби на работниците, да се определат следниве услови:

- работникот да биде во работен однос или да остварил право на пензија во организацијата и за едницата;

— работникот да учествува со сопствени средства во решавањето на своите станбени потреби на начин утврден со овој договор и

— да исполнува и други услови утврдени со закон, со овој договор, со самоуправни спогодба и со други самоуправни општи акти на организациите и заедниците.

Член 5

Учесниците на Договорот се согласни, со самоуправните општи акти на организациите и заедниците, да се утврди дека од средствата остварени по сите основи за финансирање на станбената изградба, согласно со начелото на солидарност, ќе се издвојуваат средства за решавање на личните и семејните станбени потреби на работниците во случај на елементарни непогоди, заради кои останале без стан (рушење од земјотрес, лизгање на терен, пожари, поплави и слично).

Член 6

Учесниците на Договорот се согласни, решавањето на станбеното прашање на работникот кој е пензиониран, како и на семејството на работникот кој умрел пред решавањето на неговото станбено прашање, да се уреди во согласност со основите и мерилата утврдени со самоуправните општи акти на организациите и заедниците.

II. УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ЗДРУЖУВАЊЕТО И РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 7

Учесниците на Договорот се согласни, работниците во организациите здружени во работна организација со самоуправни спогодба да обезбедат единствено уредување на односите во здружувањето и распределбата на средствата наменети за задоволување на станбените потреби

Член 8

Учесниците на Договорот се согласни содржината на самоуправната спогодба од член 7 на овој договор да ја сочинуваат особено:

— одредби за здружување средства за станбена изградба и критериуми за глобална распределба на станови на организациите и заедниците обезбедени со здружените средства, како и елементи за регулирање на меѓусебните односи меѓу организациите и заедниците;

— одредби за издвојување средства за солидарно решавање на станбените потреби на работниците во организациите и заедниците кои не располагаат со потребни средства за решавање на станбените потреби на своите работници, со кои се уредуваат прашањата за формирање на тие средства, како и условите, мерилата и постапката за распределба на становите и

— критериуми за распределба на станови и кредити на работниците во согласност со општествените определби и нивниот редослед во примената.

Член 9

Учесниците на Договорот се согласни распределбата на становите и кредитите да се врши врз основа на оглас, според приоритетна ранг листа, утврдена врз основа на основите и мерилата од самоуправниот општ акт за решавање на станбените потреби на работниците на организациите и заедниците.

Огласот за распределба на станови и кредити се распишува со истовремено потпишување на договорот за купување или за изградба на станот и содржи податоци за видот на станот, неговата големина, локација и рок за пријавување.

Член 10

Учесниците на Договорот се согласни, критериумите за утврдување редот на првенство на работниците при распределбата на становите и кредитите да се определат со самоуправен општ акт на организацијата и заедницата како основни и дополнителни, во согласност со овој договор.

Член 11

Учесниците на Договорот се согласни меѓу основните и дополнителните критериуми да се обезбеди однос од 80 : 20.

Член 12

Учесниците на Договорот се согласни како основни критериуми да се утврдат:

- степенот на станбената загроеност;
- работниот придонес на работникот и
- пензискиот стаж.

Како дополнителни критериуми да се утврдат:

- материјалната положба на работникот и на членовите на неговото семејно домаќинство и
- здравствената состојба на работникот и на членовите на неговото семејство и изгубената работна способност на работникот.

Организациите и заедниците, согласно со своите специфични услови во самоуправните општи акти, можат да утврдат и други дополнителни критериуми, како на пример учеството во НОВ, бројот на членови на семејното домаќинство и друго.

Член 13

Учесниците на Договорот се согласни во вкупниот број бодови, што се обезбедуваат со основните критериуми од член 12 на овој договор, степенот на станбената загроеност (станбена положба) да се вреднува најмногу со 50%, при што:

— повеќе да се вреднува станбената положба на работниците потстанари во однос на станбената положба на работниците кои становаат кај своите родители или кај родителите на брачниот другар, а потоа на носителите на станарското право кои становаат во тешки станбени услови (мрачни, влажни и дотрајани станови) или во несоодветни станови (станови под 20 м² по член на семејно домаќинство);

— станбената положба на работниците сопственици на индивидуални станбени згради, што имаат третман на бесправна градба, да не се вреднува поповолно сè до рушењето на градбата;

— при вреднувањето на секоја станбена положба, освен на потстанарите, предвид да се земе и поврцината на станот по член на семејно домаќинство и

— при вреднувањето на различните степени на станбената положба да се земе предвид и времето кое работникот го поминал во последниот станбен статус.

Меѓу најнеповолната и најповолната станбена положба да се воспостави ориентационен однос 4:1.

Член 14

Учесниците на Договорот се согласни, во вкупниот број бодови што се обезбедуваат со основните критериуми од член 12 на овој договор, работниот придонес на работникот да се вреднува најмногу со 30%.

Работниот придонес се утврдува за подолг временски период, а најмногу за две години назазад, врз основа на објективизирани критериуми утврдени со самоуправен општ акт на организацијата и заедницата, а особено остварена натпросечна норма, односно остварени натпросечни резултати во извршувањето на работите и работните задачи, рационално искористување на работното време и друго.

За иноваторите и рационализаторите, чии решенија се применуваат во практиката, вкупниот број бодови по основ на работниот придонес се зголемува најмногу со 10%.

Член 15

Учесниците на Договорот се согласни во вкупниот број бодови што се обезбедуваат со основните

критериуми од член 12 на овој договор, пензискиот стаж да се вреднува најмногу со 20%, а работниот стаж во рамките на пензискиот стаж, да се вреднува еднакво, без оглед во која организација и заедница е остварен.

Член 16

Учесниците на Договорот се согласни, дополнителните критериуми да се вреднуваат на следниов начин:

- материјалната положба на работникот и на членовите на неговото семејно домаќинство до 50%;
- здравствената состојба на работникот и на членовите на неговото семејство и изгубената работна способност — до 30% и
- другите дополнителни критериуми определени согласно со член 12 став 3 на овој договор — до 20%.

III. ДОДЕЛУВАЊЕ НА КРЕДИТИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ

Член 17

Учесниците на Договорот се согласни, организациите и заедниците во своите самоуправни општи акти поблиску да ги определат условите за доделување кредити за решавање на станбените потреби на работниците, при што висината на кредитот за купување, изградба, доградба, надградба, реконструкција и санација на семејна станбена зграда или стан во сопственост, да не може да биде поголема од една третина од пресметковната вредност на станот на кој работникот би можел да има станарско право според критериумите од член 19 став 3 на овој договор.

Учесниците на Договорот се согласни рокот на отплатата и каматната стапка на кредитот од став 1 на овој член да не може да бидат поповолни од условите за добивање на станбени кредити определени од банката на подрачјето на општината на која се наоѓа семејната станбена зграда, односно станот.

Висината на кредитот за подобрување на условите на становањето не може да биде поголема од 25% од кредитот на кој работникот би имал право според став 1 на овој член, со каматна стапка и рок на отплата утврдени согласно со став 2 на овој член.

Учесниците на Договорот се согласни доделувањето на кредитите од став 1 на овој член да се врши врз основа на уредна техничка документација.

Член 18

Учесниците на Договорот се согласни, организациите и заедниците во своите самоуправни општи акти да го уредат начинот за враќање на средствата од страна на носителите на наменско користење на одобрените кредити, како и мерки во случај на ненавремена отплата на пристигнатите ануитети.

IV. ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА РАЦИОНАЛНОСТ ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР

Член 19

Учесниците на Договорот се согласни во самоуправните општи акти на организациите и заедниците при определувањето на структурата и големината на станбените единици (станови), со кои се обезбедува задоволување на станбените потреби на работникот и на членовите на неговото семејно домаќинство, да се тргнува од материјалните можности на организацијата, односно заедницата.

Структурата и големината на станот кој се дава на користење се определува според бројот на членовите на семејното домаќинство на работникот

Заради обезбедување рационално користење на станот, учесниците на Договорот се согласни, во зависност од бројот на членовите на семејното домаќинство, работникот да може да стекне станарско право на стан и тоа:

— за едночлено и двоичлено семејно домаќинство — до 45 м² и
 — за тричлено и повеќечлено семејно домаќинство по 20 м² по член на семејно домаќинство, но не повеќе од 80 м².

Мерилата од став 3 на овој член ќе се применуваат и при доделувањето на кредити за купување, изградба, доградба и надградба на семејна станбена зграда или стан во сопственост.

V. СОПСТВЕНО УЧЕСТВО ПРИ РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ

Член 20

Учесниците на Договорот се согласни, во самоуправните општи акти на организациите и заедниците да се утврди обврска за работниците чии станбени потреби се решаваат со доделување на општествен стан на користење, да учествуваат со сопствени средства заради стекнување станарско право на стан, во зависност од материјалната положба на работникот и на членовите на неговото семејно домаќинство.

Висината на учеството со сопствени средства на работниците чии станбени потреби се решаваат со доделување општествен стан на користење, не може да биде помала од 10% ниту поголема од 10% од вредноста на доделениот стан.

Член 21

Учесниците на Договорот се согласни со општествени договори, склучени на ниво на општините, поблиску да се утврдат основите и мерилата за учество со сопствени средства при решавање на станбените потреби со доделување на општествен стан на користење, како и начинот и роковите за нивно враќање и да се определи категоријата работници, кои треба да бидат ослободени од обврската за учество со сопствени средства.

Член 22

Учесниците на Договорот се согласни, со мерките на кредитната и даночната политика да се стимулира ангажирањето на сопствени средства на работниците за купување, изградба, доградба, надградба, реконструкција и санација на семејна станбена зграда или стан во сопственост и за подобрување на условите на становањето.

VI. РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА РАБОТНИЦИТЕ СО СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТ

Член 23

Учесниците на Договорот се согласни, од средствата на доходот на организациите и заедниците да се издвојуваат средства за изградба и купување станови за решавање на станбените потреби на работниците од организациите и заедниците, кои не располагаат со потребните средства за таа намена.

Член 24

Висината и начинот на издвојување на средствата за станбена изградба по основ на солидарност, како и мерилата и критериумите за распределба на становите што се купуваат и градат од овие средства, се утврдуваат со самоуправната спогодба, склучена во рамките на заедницата на становањето.

VII. РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА

Член 25

Учесниците на Договорот се согласни, решавањето на станбените потреби на корисниците на пензија да се врши на ист начин, односно под исти услови, критериуми и мерила што важат за работниците, кои се во работен однос во организациите и заедниците.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 26

Учесниците на Договорот се согласни, собраните јата на општините во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки и активности за склучување на општествени договори за заедничките критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во организациите и заедниците од нивните подрачја во рок од шест месеци од објавувањето на овој договор.

Член 27

Учесниците на Договорот се согласни, секој во рамките на своите права, должности и одговорности, да презема мерки и активности, организациите и заедниците да ги усогласат своите самоуправни општи акти за решавање на станбените потреби на работниците со одредбите на општествените договори од член 26 на овој договор во рок од шест месеци од нивното објавување.

Член 28

Заради обезбедување единствено спроведување на Договорот, учесниците на Договорот образуваат заедничка комисија, составена од девет члена на учесниците.

Членовите на Комисијата се избираат за време од две години.

Комисијата има претседател, што се избира од редот на нејзините членови.

Член 29

Учесниците на Договорот се согласни седум члена на Комисијата да делегираат учесниците на Договорот што ќе ги определи Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Во Комисијата по еден член делегираат Собранието на СРМ и Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

Ист учесник не може да биде определен двапати едноподруго да делегира член на Комисијата.

Член 30

Комисијата за следење и спроведување на Договорот го следи и анализира неговото спроведување, предлага измени и дополнувања на Договорот, ги информира учесниците на Договорот за појавите и проблемите што произлегуваат од неговата примена, дава ултатства, толкувања и друга помош во примената на Договорот во постапката за усогласување, односно донесување на самоуправните општи акти во согласност со одредбите на овој договор.

Член 31

Постапка за изменување и дополнување на Договорот може да покрене секој од неговите учесници.

Измените и дополнувањата на Договорот се вршат по иста постапка по која Договорот е склучен.

Член 32

Договорот се смета за склучен кога во истоветен текст ќе го усвојат учесниците на Договорот и ќе го потпишат нивните овластени претставници.

Член 33

Општествениот договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-898
 29 јануари 1986 година
 Скопје

Потписници:

За Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
 Сервет Салиу, с. р.
 претседател на Соборот на општините

За Републичката конференција на ССРМ,
инж. Томислав Палеш, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Чедо Георгиевски, с. р.
член на Советот

За Стопанската комора на Македонија,
Благоја Сиљановски, с. р.

За Заедницата на општините и градовите на Македонија,
Костадин Стамболиев, с. р.
претседател на Собранието на општина Струмица

За Здружената самоуправни интересна заедница на станувањето на град Скопје,
Борис Шумковски, с. р.
претседател

За Собранието на општина Берово,
Петар Паченски, с. р.
претседател на Извршниот совет

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Берово
Јован Чичаковски, с. р.
секретар

За Собранието на општина Битола,
Борис Андоновски, с. р.
претседател

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Битола,
Никола Десановски, с. р.
претседател

За Собранието на општина Валандово,
Митко Ташев, с. р.
секретар на Извршниот совет

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Валандово,
Владимир Павловски, с. р.
секретар

За Собранието на општина Винаца,
Драги Серафимов, с. р.
началник на одделение за комунални работи

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Винаца,
Душан Ангелов, с. р.

За Собранието на општина Гевгелија,
Костадин Поп — Гочев, с. р.
попретседател

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Гевгелија,
Тоде Југов, с. р.

За Собранието на општина Гостивар,
Неим Салмани, с. р.
член на Извршниот совет

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Гостивар,
Деспот Алексоски, с. р.

За Собранието на општина Дебар
Петко Јовчевски, с. р.
член на Извршниот совет

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Дебар,
Трпе Алексоски, с. р.
секретар

За Собранието на општина Делчево,
Димитар Мавродијев, с. р.
претседател

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Делчево,
Александар Коцев, с. р.
секретар

За Собранието на општина Демир Хисар,
Божин Талевски, с. р.
претседател

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Демир Хисар,
Веле Велевски, с. р.
секретар

За Собранието на општина Кавадарци,
Галапче Галапчев, с. р.
член на Извршниот совет

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Кавадарци,
Љиљана Славева, с. р.

За Собранието на општина Кичево,
Осман Кардиу, с. р.
секретар

За самоуправниот интересна заедница на станувањето на општина Кичево,
Стамбенко Алампоски, с. р.
секретар

За Собранието на општина Кочани,
Ангел Атанасов, с. р.
секретар на Секретаријатот за урбанизам и станбено-комунални работи

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Кочани,
Тодор Манев, с. р.
секретар

За Собранието на општина Кратово,
Панче Мијалковски, с. р.
претседател

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Кратово,
Владо Захаријевски, с. р.
секретар

За Собранието на општина Крива Паланка,
Владимир Груевски, с. р.
претседател

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Крива Паланка,
Влајко Бојковски, с. р.
секретар

За Собранието на општина Крушево,
Тодор Степаноски, с. р.
член на Извршниот совет

За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Крушево,
Горѓи Стојчевски, с. р.
секретар

За Собранието на општина Неготино,
Цветко Стојковски, с. р.
член на Извршниот совет

- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Неготино, Петар Паунков, с. р. секретар
- За Собранието на општина Куманово, Момчило Димковски, с. р. секретар
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Куманово, Драган Јаневик, с. р.
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Охрид, Боро Ристески, с. р. секретар
- За Собранието на општина Прилеп, д-р Трајче Лазарески, претседател
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Прилеп, Трајко Чкатроски, с. р.
- За Собранието на општина Пробиштип, Пери Атанасов, с. р. началник на одделение за општествени дејности
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Пробиштип, Крум Давчев, с. р. секретар
- За Собранието на општина Радовиш, Тодор Драгинов, с. р. претседател на Комитетот за станбени работи
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Радовиш, Ванчо Димов, с. р. секретар
- За Собранието на општина Ресен, Васе Андрејева, с. р. претседател на Комитетот за урбанизам
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Ресен, Тодор Јанчевски, с. р. секретар
- За Собранието на општина Карпош, Митко Велков, с. р. претседател
- За Основната заедница на станувањето на општина Карпош, Викторија Ристеска, с. р.
- За Собранието на општина Гази Баба, Мартин Рафајловски, с. р. член на Извршниот совет
- За Основната заедница на станувањето на општина Гази Баба, Стојан Величковски, с. р.
- За Собранието на општина Кисела Вода, д-р Милан Чичвалиев, с. р. претседател
- За Основната заедница на станувањето на општина Кисела Вода, Драган Ристевски, с. р.
- За Собранието на општина Чаир, Ставре Чолаков, с. р. секретар на Секретаријатот за урбанизам
- За Основната заедница на станувањето на општина Чаир, Светозар Симовски, с. р.
- За Собранието на општина Центар, Драшко Лафчиќски, с. р. член на Извршниот совет
- За Основната заедница на станувањето на општина Центар, Владо Богдановски, с. р.
- За Собранието на општина Струга, Фозе Дишливски, с. р. потпретседател на Извршниот совет
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општината Струга, Бранко Даскаловски, с. р.
- За Собранието на општина Свети Николе, Јосиф Гусевски, с. р. претседател
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Свети Николе, Тоде Петровски, с. р. секретар
- За Собранието на општина Струмица, Костадин Стамболиев, с. р. претседател
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Струмица, Миле Милејков, с. р. претседател
- За Собранието на општина Тетово, Боривоје Богдановски, с. р. член на Извршниот совет
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Тетово, Тихомир Деловски, с. р. секретар
- За Собранието на општина Титов Велес, Борче Неделков, с. р. член на Извршниот совет
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Титов Велес, Андо Начаров, с. р. претседател
- За Собранието на општина Штип, Славчо Митевски, с. р. претседател
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Штип, Трајко Попов, с. р. в. д. секретар
- За Собранието на општина Македонски Брод, Боривој Мишковски, с. р. началник на општествени служби
- За Самоуправната интересна заедница на станувањето на општина Македонски Брод, Драган Столески, с. р. секретар

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

145.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегати во собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81) и член 22 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 6 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БРОЈОТ И СОСТАВОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ГИ ДЕЛЕГИРААТ СОБРАНИЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ, СООДВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ДРУГИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТИНТЕ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА И ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО И ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1

Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Собрание на Републичката заедница) го сочинуваат 57 делегати, од кои 45 делегати од општинските самоуправни интересни заедници за старосно осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: општински заедници), 5 делегати од соодветните организации на здружениот труд и 7 делегати од другите заинтересирани организации и заедници од општ интерес за Републиката.

Член 2

Делегатски единици за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница во општинските заедници се собранијата на општинските заедници.

Делегатски единици за избор на делегати во Собранието на Републичката заедница во соодветните организации на здружениот труд и во другите заинтересирани организации и заедници се нивните делегации за учество во вршењето на функциите во собранијата на самоуправните интересни заедници од областа на социјалното осигурување или нивните органи на управување (работнички совети) односно извршни органи (извршни одбори, совети и сл.).

Член 3

Во Собранието на Републичката заедница, собранијата на општинските заедници делегираат најмалку по еден делегат од подрачјето на одделна општина од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделци (земјоделците — осигуреници и корисници на земјоделска пензија) за подрачјето на месните заедници, а остатокот сразмерно на бројот на осигурениците и корисниците на пензија и бројот на жителите на подрачјето на одделните општински заедници. Според овие критериуми, општинските заедници го делегираат следниот број на делегати:

1. Берово — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

2. Битола — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и

еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

3. Валандово — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

4. Витница — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

5. Гевгелија — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците — корисници на земјоделска пензија;

6. Гостивар — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

7. Дебар — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

8. Делчево — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

9. Д. Хисар — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

10. Кавадарци — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и еден делегат од редот на делегациите избрани од делегациите на месните заедници;

11. Кичево — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

12. Кочани — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

13. Кратово — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

14. Крива Паланка — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

15. Крушево — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

16. Куманово — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците — корисници на земјоделска пензија;

17. Македонски Брод — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

18. Непотино — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

19. Охрид — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

20. Прилеп — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

21. Пробиштип — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

22. Радовиш — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

23. Ресен — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

24. Свети Николе — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

25. Скопје:

— Општина „Гази Баба“ — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

— Општина „Карпош“ — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

— Општина „Кисела Вода“ — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — корисници на земјоделска пензија;

— Општина „Чаир“ — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

26. Струмица — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа: еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците корисници на земјоделска пензија и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

27. Струга — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа од земјоделците — осигуреници;

28. Тетово — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците — корисници на земјоделска пензија и еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на месните заедници;

29. Т. Велес — два делегата од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците и тоа еден од земјоделците — осигуреници и еден од земјоделците — корисници на земјоделска пензија;

30. Штип — еден делегат од редот на делегатите избрани од делегациите на заедниците на земјоделците — осигуреници;

Во Собранието на Републичката заедница соодветните организации на здружениот труд го делегираат следниов број на делегати:

1. Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Максидонија“ Скопје — еден делегат,
2. „Агротехника“ Скопје — еден делегат,
3. „Агрохемизација“ Скопје — еден делегат,
4. „Алкалоид“ Скопје — еден делегат,
5. „Агромакедонија“ Скопје — еден делегат.

Во Собранието на Републичката заедница другите заинтересирани организации и заедници го делегираат следниов број на делегати:

1. Деловната заедница „Максидонијаплот“ Ресен — еден делегат.
2. Залружниот сојуз на Македонија — Скопје и Стопанската комора — Скопје — еден делегат,
3. Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство Скопје — еден делегат,
4. Сојузот на здруженијата на тутунопроизводителите Скопје — еден делегат.
5. Сојузот на здруженијата на земјоделските техничари и агрономи — Скопје, Сојузот на пчеларските друштва — Скопје и Сојузот на ветеринарите Скопје — еден делегат,
6. Институтот за памук — Струмица и Институтот за опиз — Кочани — еден делегат,
7. Земјоделскиот факултет — Скопје, факултетот на ветеринарни работи — Скопје, Институтот за полјоделство и градинарство — Скопје, Институтот за сточарство — Скопје, Институтот за економика и организација во земјоделството — Скопје, Институтот за заштита на растенијата — Скопје, Институтот за проучување на почвата — Скопје, Институтот за лозарство и винарство — Скопје, Институтот за овоштарство и Факултетското земјоделско стопанство Трубарево — Скопје — еден делегат.

Член 4

Во Комисијата за самоуправни контрола на Републичката заедница, собранијата на општинските заедници делегираат вкупно 7 делегати од редот на

земјоделците — осигуреници од кои: Битола — еден делегат, Гостивар — еден делегат, Гевгелија — еден делегат, Струмица — еден делегат, Тетово — еден делегат, Куманово — еден делегат и Општина „Гази Баба“ — Скопје — еден делегат.

Член 5

Собранијата на општинските заедници кои делегираат повеќе од еден делегат во собранијата на Републичката заедница, со посебна одлука ќе ги определат делегациите од чиј состав се избираат делегатите за собранието на Републичката заедница (делегатски единици).

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 14

6 март 1986 година

Скопје

Претседател,
Филип Пројчески, с. р.

146.

Врз основа на член 25 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ број 21/82), Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците, на седницата одржана на 6 март 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Член 1.

Во Изборната комисија за спроведување на изборите за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците и во Комисијата за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците се именуваат:

1. Трајче Стишаров, дипл. правник — раководител на сектор при Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, за претседател.

— Јован Филевски, дипл. правник — раководител на одделение при Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, за заменик.

2. Благоја Марковски, дипл. правник — стручен соработник при Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, за секретар.

— Павле Златковиќ, дипл. правник — сам. стручен соработник при Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности, за заменик.

3. Благородна Тодоровска, дипл. правник — сам. стручен соработник во Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за член.

— Коста Бутров, дипл. правник — советник во Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за заменик.

4. Љупчо Мешков, дипл. правник — советник во Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за член.

— Војслав Ристевски, дипл. правник — раководител на Одделение во Стручната служба на Са-

моуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за заменик.

5. Гоце Милошевски, дипл. правник — сам. стручен соработник во работната заедница на Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, за член.

6. Гоко Тагази, раководител на одделение во Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, за заменик.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 15

6 март 1986 година
Скопје

Претседател,
Филип Пројчески, с. р.

147.

Врз основа на член 28 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегати во Собранијата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ бр. 41/81) и член 24 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 21/82), претседателот на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И ВО КОМИСИЈАТА ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

1. Се распишуваат избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците и во Комисијата за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците.

2. Изборите за делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците и во Комисијата за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците ќе се одржат најдоцна до 14 април 1986 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 13

6 март 1986 година
Скопје

Претседател,
Филип Пројчески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕБАР 148.

Врз основа на член 83, 86 и 87 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/79) и член 34 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита, Собранието на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, на седницата одржана на 10 февруари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕБАР ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита и тоа: придонес од доходот на организациите на здружен труд,

придонес од личен доход од работен однос од нестопанство, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност и по тие пресметковни стапки се обезбедуваат средства на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар.

Член 2

Сегашните пресметковни стапки на придонесите изнесуваат и тоа:

1. придонес од доходот на работните организации	0,85%
2. придонес од личен доход од нестопанство	0,35%
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност	0,25%
4. придонес од доход од самостојно вршење на стопанска дејност	0,10%
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност	0,10%

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-46/4

10 февруари 1986 година
Дебар

Претседател,
Вера Тодоровска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕБАР

149.

Врз основа на член 55 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 35 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар, на својата редовна седница, одржана на 10 февруари 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕБАР ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат пресметковни стапки на придонеси, од личен доход од работен однос, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, со што се обезбедуваат средства за Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар за 1986 година.

Член 2

Пресметковните стапки на придонеси за здружување на средства на Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар изнесуваат:

1. придонес од личен доход од работен однос	2,20%
2. придонес од личен доход од нестопанство	2,20%
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност	0,15%
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност	0,696%
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност	0,696%

Член 3

Придонес од личен доход од работен однос на воспитно образовните организации од основното и

средното насочено образование плаќаат 50% помалку од стапката 2,20% односно 1,10%.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 03-46/5
10 февруари 1986 година
Дебар

Претседател,
Арфије Јонузи, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ПРИЛЕП

150.

Врз основа на член 103 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 136 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Прилеп, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници — работници и Соборот на делегатите даватели на услуги, одржана на 26 декември 1985 година, донесе:

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА КОРИСНИЦИТЕ — РАБОТНИЦИ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1.

Стапката на придонесот за здравствена заштита за 1986 година се определува во висина од 9,50% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита 3,20% и

— стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравствената заштита од 6,30%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравствена заштита во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од 0,50%.

Основицата за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основицата кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и другите примања.

Придонес за повреда на работа и заболување од професионални заболувања по стапка од 0,50% пресметуваат и плаќаат и обврзниците на придонес кои не формираат доход за вработените по договор за дело од бруто основицата.

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство се определува во висина од 20% од нето личниот доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува во висина на правата сразмерно на стапките, односно тарифата на придонесот определени во член 1 и 2 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплатата на придонесите за здравствена заштита и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата со ознака на остови-

цата и за периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот на придонесот не го пополни налогот — уплатницата согласно одредбите од претходниот став службата, односно поштата нема да го прими налогот — уплатницата, во смисла на член 82 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Придонесите ги пресметуваат и уплатуваат обврзниците на начин утврдн со закон, статутот и другите општи акти на Заедницата.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5830
26 декември 1985 година
Прилеп

Собрание на Општинската заедница
Претседател,
Јосиф Богојески, с. р.

Собор на даватели на услуги,
Претседател,

Кирил Зајкоски, с. р.

Собор на работници — корисници на услуги
Претседател,
Стеван Базеркоски, с. р.

151.

Врз основа на член 112 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите — корисници работници и Соборот на делегатите — даватели на услуги, одржана на 26 декември 1985 година, донесе:

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ НА КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојани месечни износи за одделни категории корисници на здравствена заштита се плаќаат и тоа:

1. за лицата на доброволна и задолжителна практика (волонтери и друго), што не примаат личен доход ако работат со полно работно време, во износ од 660,00 динари од кои 206,00 динари за задолжителна здравствена заштита, 412,00 динари за останатите права од здравствената заштита и 42,00 динари во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести;

2. за учениците во стопанството, односно учениците во училиштата од средно образование за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава, во износ од 400,00 динари, од кои 125,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 250,00 динари за останатите права од здравственото осигурување и 25,00 динари за случаи на повреда на работа и заболување од професионални болести;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции за кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, во износ од 350,00 динари од кои 110,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 240,00 динари за останатите права од здравствена заштита;

4. за лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, во износ од 660,00 динари од кои 206,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита, 454,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должности, во износ од 350,00 динари од кои 110,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита, 240,00 динари за останатите видови на здравствена заштита;

6. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или Извршниот совет, во износ од 660,00 динари од кои 206,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 454,00 динари за останатите права;

7. за членовите на потесното семејство, на југословенските работници на привремена работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, во износ од 660,00 динари по член од кои 206,00 динари за задолжителните видови на здравствена заштита и 454,00 динари за останатите права;

8. за пензионерите од странски носители на осигурување додека престојуваат на подрачјето на Заедницата, ако во меѓународен договор не е определено поинаку, во износ од 640,00 динари по член од кои: 200,00 динари за задолжителни видови на здравствена заштита и 440,00 динари за останатите права.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат и придонесите за здравствено осигурување во случај на повреда на работа и заболување од професионални болести за:

1. учениците во средното насочено образование и студентите на вишото и високото образование, за време на практичната работа во врска со наставата, во износ од 140,00 динари;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции кои според прописите за пензиското и инвалидското осигурување се осигурени за случај на инвалидност во износ од 140,00 динари;

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни работни акции, во износ од 140,00 динари;

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспособување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита, за време на обука, оспособување и вршење на должноста, во износ од 140,00 динари;

5. лицата кои работат помалку од половината од полното работно време, во износ од 200,00 динари;

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира или упатува Заедницата за вработување, како и лицата на професионална рехабилитација или школување во соодветните организации на здружен труд, во износ од 200,00 динари;

7. лицата учесници во активностите при природни и други тешки несреќи и активности при противпожарна заштита, во износ од 140,00 динари;

8. лицата кои по барање на надлежните органи за внатрешни работи или овластено службено лице ќе укажат помош на овие органи во вршењето на нивните должности за време на укажување на таквата помош, според соодветните прописи, во износ од 140,00 динари;

9. лицата кои вршат повремени или привремени работи по основа на договор, во износ од 200,00 динари.

Член 3

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлука освен за тие од член 1 точка 8 се пресметуваат и плаќаат однапред.

Доколку придонесите се утврдуваат за време по кусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории корисници на здравствена заштита бр. 4328 од 21 декември 1984 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5832

26 декември 1985 година

Прилеп

Собрание на Општинската заедница
Претседател,
Јосиф Богојески, с. р.

Собор на даватели на услуги,

Претседател,

Кирил Зајкоски, с. р.

Собор на работници — корисници на
услуги

Претседател,

Стеван Базеркоски, с. р.

152.

Врз основа на член 57 став 1 и 2 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп на седницата на трите собори на делегатите одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА
КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КОИ
СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО
ДРУГО МЕСТО

Член 1

Со оваа одлука се уредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и дневниците за време на патувањето со престој во друго место што им припаѓа на корисниците на здравствена заштита на товар на оредствата на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп (во натамошниот текст: Заедница), а во случај кога од матичниот лекар или лекарска комисија се упатени да користат здравствена заштита надвор од местото на нивното живееалиште и на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на користењето на здравствена заштита.

Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз им припаѓа на корисниците спрема тарифата на превозните средства во јавниот патен сообраќај по најкусата релација.

Кога превозот е извршен без претходен налог на матичниот лекар, оправданоста за извршениот превоз ја цени лекарската комисија дополнително по барање на корисникот и со поднесување на потребните докази.

Член 3

Надоместокот за превозот се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства во јавниот сообраќај, железница или автобус.

Кога на иста релација сообраќа и воз и автобус за надоместок се зема пониската тарифа.

Член 4

Ако корисникот спрема посебни прописи, има право на неограничен број бесплатни патувања во јавниот патен сообраќај, не му припаѓа право на надоместок по оваа одлука.

Член 5

На корисник кој користи здравствена заштита спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот не му припаѓа надоместок за патни трошоци.

Член 6

Налогот, односно упатот за патување во друго место поради амбулантски, специјалистички и контролни прегледи важи по правило само за едно патување. Доколку лекарот специјалист на кого корисникот му е упатен на прв преглед најде дека е потребно испитување и лекување и кај други специјалисти, тоа посебно ќе го констатира, така да првобитниот упат ќе важи и за останатите.

Кога корисникот во смисла на претходниот став е упатен, односно преземен на амбулантно-специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека трае лекувањето, односно испитувањето.

Здравствената работна организација, односно лекарот на истата, која на упатениот корисник му пружи здравствена заштита, на налогот за патување треба да потврди со печат и потпис, што е доказ дека корисникот патувал и се јавил за здравствена заштита.

Член 7

Надоместокот на име исхрана и сместување за време на патувањето и престојот во друго место на корисникот изнесува и тоа:

- | | |
|---|------------------|
| 1. на подрачјето на Заседницата Прилеп, Крушево и Македонски Брод | 300,00 динари; |
| 2. во Заседницата, а на подрачјето на СРМ | 500,00 динари; |
| 3. за Скопје | 600,00 динари; |
| 4. надвор од подрачјето на СРМ | 1.000,00 динари; |
| 5. во други центри на Републиките и Покраините | 1.200,00 динари. |

За корисниците — деца до навршување на 7 годишна возраст, надоместокот од претходниот став се намалува за 50%.

Член 8

Варањето за исплатување на надоместокот од претходниот член стасува првиот нареден ден по завршеното патување, односно завршеното лекување.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката за надоместокот на патните трошоци на осигурените лица бр. 4329 од 21 декември 1984 година.

Бр. 5833
26 декември 1985 година
Прилеп

Претседател,
Јосиф Богојески, с. р.

153.

Врз основа на член 32 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 156 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите — работници — корисници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА КОРИСНИКОТ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејството и другите лица коишто се корисници на здравствена заштита според Законот како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека корисникот ги издржува членовите на семејството, ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување, а корисникот ги издржува од своите приходи.

Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивниот катастарски приход од земјоделство не го надминува износот од 2.180,00 динари годишно, или другите приходи не го надминуваат износот од 2.500,00 динари месечно или ако катастарскиот приход и другите месечни приходи заедно не го надминуваат износот од 33.180,00 динари годишно по издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со корисникот ќе се смета за издржувано лице, ако неговите сопствени приходи не го надминуваат износот од претходниот член и ако корисникот учествува во трошоците за неговата издршка со најмалку 2.500,00 динари месечно.

Член 5

Лицата кои корисникот ги зел за издржување осигурени се по правило ако немаат родители. Децата кои имаат еден или двајца родители осигурени се како лица кои корисникот ги зел на издржување, ако родителите поради својата здравствена состојба и други околности не се способни или се спречени за стопанисување (ученици студенти и сл.), односно не се во состојба да се грижат за децата и за нивното издржување, а децата и нивните родители немаат сопствени приходи доволни за издржување. Сето под услов да двата родители не се способни за стопанисување или се спречени тоа да го сторат.

Се смета дека децата земен на издржување во смисла на претходниот став немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи, односно приходите на нивните родители по член на домаќинство не ги надминуваат износите предвидени во член 3 од оваа одлука.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Со денот на применувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 4330 од 21 декември 1984 година.

Бр. 5834
26 декември 1985 година
Прилеп

Претседател,
Јосиф Богојески, с. р.

154.

Врз основа на член 37 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 24 и член 154 став 1 точка 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на седницата на трите собори на делегатите, одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОВРАТНИЦИ ОД СТРАНСТВО

Член 1

Задолжително здравствено се осигурени како работници и иселениците — повратници од странство и тоа од земјите со кои не постојат меѓународни договори и конвенции за здравствено осигурување како (Австралија, Шведска, Швајцарија и др.), додека редовно се пријавуваат кај Заедницата за вработување, ако во истата се пријавиле во рок од 30 дена по враќањето во СФРЈ, а се населиле на подрачјето на Општинската СИЗ за здравството и здравственото осигурување — Прилеп.

Лицата од претходниот став се стекнуваат со својство на корисници на здравствена заштита, ако во државата од која се враќаат престојувале најмалку 6 (шест) месеци непрекинато.

Член 2

Придонесот за здравствено осигурување на лицата од претходниот член го плаќа Заедницата за вработување, во постојан месечен износ од 1,000,00 динари за 1986 година по корисник.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се исплатува од 1 јануари 1986 година.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката бр. 4326 од 21 декември 1984 година.

Бр. 5835
26 декември 1985 година
Прилеп

Претседател,
Јосиф Богојески, с. р.

155.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 156 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници и Соборот на делегатите на давателите на услуги, одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци на подрачјето на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, а за кои со Законот за здравствена заштита не се утврдени основници.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита и за утврдување на правата од здравствената заштита на лицата вработени кај приватни работодавци, престанува договорениот нето личен доход помеѓу приватниот работодавец и работникот кој што неможе да биде помал од:

— за неквалификувани работници и домашни помошнички во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност, утврден со посебен пропис;
— за полуквалификувани работници 25.000,00 динари;
— за квалификувани работници 28.000,00 динари;
— за висококвалификувани работници 34.000,00 динари.

Основниците се утврдени во нето износ.

Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватни работодавци, основница за остварување на правата од здравствена заштита претставува наградата што ја прима, а која неможе да биде помала од:

— за ученици од прва година 2.130,00 динари;
— за ученици од втора година 2.760,00 динари;
— за ученици од трета година 3.770,00 динари;
— за ученици од четврта година 4.300,00 динари;

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на основниците за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци бр. 4332 од 21 декември 1984 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година. Истата да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 5836
26 декември 1985 година
Прилеп

Собрание на Општинската заедница
Претседател,
Јосиф Богојески, с. р.

Собор на даватели на услуги,
Претседател,
Кирил Зајкоски, с. р.

Собор на работници — корисници на услуги

Претседател,
Стеван Базеркоски, с. р.

156.

Врз основа на член 57 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), член 85 став 1 и член 154 став 1, точка 14 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп, на седницата на трите собори на делегатите, одржана на 26 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината и условите за стекнување право на надоместок на трошоците за закоп и посмртна помош во случај на смрт на корисник на здравствена заштита (во натамошниот

текст: корисник), од подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Прилеп.

Член 2

Износот на надоместокот на трошоците за закон се утврдува и тоа:

- 8.300,00 динари во случај на смрт на корисник до едногодишна возраст;
- 13.200,00 динари во случај на смрт на корисник од 1—7 годишна возраст;
- 18.200,00 динари во случај на смрт на корисник од 7—14 годишна возраст;
- 23.600,00 динари во случај на смрт на корисник на возраст над 14 годишна возраст.

Член 3

Во случај корисникот да умре надвор од подрачјето на Општинската самоуправни интересна заедница на здравствена заштита — Прилеп, надоместокот од претходниот член се зголемува за 30% без обзир каде е законот извршен.

Доколку корисникот умре во странство надоместокот од член 2 се зголемува за 50% без оглед каде е законот извршен.

Член 4

Надоместокот на потребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат законот на корисникот, врз основа на изводот од матичната книга на умрените, потврдата за извршениот закон и здравствената легитимација на корисникот.

Во случај корисникот да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво од СФРЈ во таа земја, дека лицето умрело во странство.

Член 5

На членовите од потесното семејство на корисникот кој што умрел, а кои тој од својата заработувачка ги издржувал, им припаѓа посмртна помош во висина од едномесечен износ од основната за надоместокот на личен доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување, привремениот надоместок, при што се зема во предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со инвалидската пензија што му припаѓала на умрениот корисник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување.

Се смета дека корисникот ги издржувал членовите на семејството, ако членовите на семејството користеле здравствена заштита по основ на корисникот кој умрел.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на потребните трошоци и посмртна помош стасува со денот на смртта, односно законот на корисникот.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за висината на износот на трошоците за закон и посмртна помош бр. 4334 од 21 декември 1984 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 3837
26 декември 1985 година
Прилеп

Претседател,
Јосиф Богојески, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

157.

Врз основа на член 85 и 160 од Статутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес, на седницата одржана на 30 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ПОГРЕБНИ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на надоместокот, условите за стекнување и начинот на остварувањето на погребни трошоци и посмртна помош во случај на смрт на корисникот на здравствена заштита при Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес.

Член 2

Висината на надоместокот за погребни трошоци се утврдува во износ:

1. во случај на смрт на корисник до 7 (седум) годишна возраст 16000,00 динари;
2. во случај на смрт на корисник од седум до четиринаесетгодишна возраст 20000,00 динари;
3. во случај на смрт на корисник над четиринаесет годишна возраст 30000,00 динари.

Член 3

Во случај корисникот на здравствена заштита да умре во странство за време на привремениот престој во странство, надоместокот од член 2 се зголемува 100%.

Надоместокот на трошоците за пренесување на починатиот корисник кој претходно е упатен на лекување во здравствена организација надвор од подрачјето на заедницата се определува и исплатува во висина од стварно направените трошоци за пренос, но по најниската тарифна ставка за превоз.

Член 4

Надоместокот на потребните трошоци се исплатува на лицата кои ќе го извршат законот на корисникот на здравствена заштита врз основа на извод од матичната книга на умрените, потврда — уверение за извршен закон и здравствена легитимација на умрениот лице.

Во случај корисникот на здравствена заштита да умре во странство, покрај доказите од претходниот став, се поднесува и потврда од дипломатското претставништво на нашата земја во странство дека законот е извршен во странство.

Член 5

На членовите на семејството на умрениот корисник (осигуреник) на здравствена заштита им припаѓа посмртна помош во висина од едномесечен износ од основата на надоместокот на личниот доход, односно едномесечна последна пензија, материјално обезбедување, или привремен надоместок при што се зема во предвид и заштитниот додаток кој се исплатува со пензијата, како и додатокот на инвалидност кој се исплатува со пензијата што му припаѓа на умрениот корисник по прописите на пензиското и инвалидското осигурување доколку се исполнети условите за посмртна помош предвидени со одредбите на општите акти на заедницата.

Член 6

Барањето за исплата на надоместокот на потребните трошоци и посмртна помош стасува на денот на смртта на корисникот на здравствена заштита.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува важноста на одлуката број 0221-396/12 од 26. XII. 1984 година.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0221-456
30 декември 1985 година
Титов Велес

Претседател,
Петар Гајдов, с. р.

158.

Врз основа на член 162 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Заедницата на одделни седници со рамноправно учество на Соборот на корисниците на услуги — работници и Соборот на давателите на услугите одржани на 30 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на корисници на здравствена заштита за кои основица за пресметување и наплата на придонес за здравствена заштита не е утврдена со закон, како сле-дува:

1. за лицата на школување, стручно осposобување и усовршување или постдипломски студии во земјата и странство, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија 1.000,00 динари;

2. за лицата кои организацијата пред основањето на работниот однос ќе ги упати како овои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно осposобување или усовршување 1.000,00 динари;

3. за лицата учесници на младински работни акции кои според прописите на пензиското и инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, ако работат најмалку 6 часови дневно 500,00 динари;

4. за лицата кои учествуваат на јавни работни акции организирани од општествено политичките заедници, ако работат најмалку 6 часови дневно 500,00 динари;

5. за лицата кои се наоѓаат на обука и осposобување за општонародна одбрана и безбедност и општествена самозаштита, припадниците на територијалната одбрана и на цивилната заштита за време на обука, осposобување и вршење на должности 500,00 динари;

6. за лицата кои се прогласени за врвни спортисти 1.000,00 динари;

7. за лицата учесници во активности при природни и други тежки несреќи 500,00 динари;

8. за лицата корисници на инвалиднина според прописите на пензиското и инвалидското осигурување, и тоа само во случај на потреба од лекување во врска со повредата или за заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина 500,00 динари;

9. за членовите на потесното семејство на југословенски државјани вработени во странство, ако правото на здравствена заштита не им е обезбедено кај странскиот носител на осигурувањето по член 800,00 динари;

10. за членовите на семејството на корисниците работници чиј носител на правото на здравствена заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок 500,00 динари.

Член 2

Придонесот за здравствена заштита во случај на несреќа на работа или заболувања од професионални болести за лицата од член 16 од Статутот на Заедницата ќе се плаќа во постојани месечни износи од 150,00 динари.

Член 3

Платените придонеси од точка 1 до 7 од членот 1 на оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат според следниот сооднос:

— за задолжителни видови на здравствена заштита 50%;

— за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата 45%;

— за несреќа на работа и професионални болести 5%.

Платените придонеси од точка 8 до 10 од членот 1 на оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат според следниот сооднос:

— за задолжителни видови на здравствена заштита 53%;

— за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата 47%.

Член 4

Кога придонесите од член 1 и 2 на оваа одлука се уплатуваат за покупи временоки периоди од еден месец, пресметувањето и уплатата се врши по 1/30 од вкупниот месечен износ за секој календарски ден на користење на здравствена заштита.

Придонесите што се пресметуваат во смисла на член 1 и 2 од оваа одлука се уплатуваат на крајот на месецот за кој се однесуваат, освен за придонесот од член 1 точка 7 од оваа одлука кој се исплатува во почетокот на соодветниот месец.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Заедницата бр. 0221-396 од 26. XII. 1984 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0221-456
30 декември 1985 година
Титов Велес

Собрание на Заедницата
Претседател,
Петар Гајдов, с. р.

Собор на корисници на услуги
работници
Претседател
Ангел Филипов, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
Томо Бујуклиев, с. р.

159.

Врз основа на член 162 точка 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за здравствена заштита — Титов Велес, Собранието на Заедницата на одделни седници на Соборот на корисници на услуги — работници и Соборот на даватели на услуги одржана на 30 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основици за пресметување и плаќање на придонесот за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци за кои со закон не се утврдени основици за пресметување придонес за здравствена заштита,

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита и за остварување одделни права од здравствената заштита на лица вработени кај приватни работодавци претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот.

Доколку договорениот чист личен доход е понизок од утврдените износи во наредниот став според одредената квалификација на работникот, како основица во смисла на оваа одлука се земаат тие износи.

Како износ под кој не може да се утврдуваат основните во смисла на претходниот став се земаат:

— за неквалификувани работници и домашни помошнички	20.000,00 дин;
— за полуквалификувани работници или за работници со основно образование	25.000,00 дин;
— за квалификувани работници или за работници со средна стручна подготовка	30.000,00 дин;
— за високо квалификувани работници или работници со виша стручна подготовка	35.000,00 дин;
— за работници со висока стручна подготовка	40.000,00 дин.

Доколку во текот на годината износите утврдени во претходниот став останат под износот на гарантираниот личен доход, за основица во смисла на оваа одлука се зема гарантираниот личен доход во СР Македонија.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одлуката на оваа заедница бр. 0221-396 од 26. XII. 1984 година

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1986 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0221-456
30 декември 1985 година
Титов Велес

Собрание на Заедницата
Претседател,
Петар Гајдов, с. р.

Собор на корисници на услуги
работници
Претседател
Ангел Филипов, с. р.

Собор на даватели на услуги
Претседател,
Томо Бујуклиев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС

160.

Врз основа на член 26 точка 5 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 25 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА 1986 ГОДИНА

I

Пресметковната стапка за здружување на средства во Општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Ве-

лес за 1986 година се утврдува на бруто личен доход од работен однос во:

1. стопанство и нестопанство	1,75%
2. самостојно вршење на стопанска дејност	0,45%
3. земјоделска дејност	0,20%
4. самостојно вршење на нестопанска дејност	0,45%

II

Средствата од пресметковната стапка за општествена заштита на децата ќе се распоредуваат со посебна одлука на Собранието на Заедницата и тоа на основа утврдените облици, мерилата, обемот и критериумите со Програмата за развој на детската заштита и со финансискиот план за 1986 година.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Собранието на општината Титов Велес“ и во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 191
25 декември 1985 година
Титов Велес

Претседател,
Димитар Илиевски, с. р.

161.

Врз основа на член 26 точка 6 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Титов Велес, Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 25 декември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛУМНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПРИДОНЕС ЗА 1985 ГОДИНА

I

Обврзниците од ОЗТ од основното и средното насочено образование и социјална заштита се ослободуваат 50% од придонес од Одлуката од 1985 година за утврдување на пресметковна стапка за здружување на средства во Заедницата или во 1986 година ќе плаќаат придонес во висина од 0,87% на бруто личните доходи.

II

Обврзниците од ОЗТ на здружениот труд од општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културните блага и од областа на сценско-музичките дејности се ослободуваат 30% од придонес по Одлуката од 1985 година за утврдување на пресметковна стапка за здружување на средства во Заедницата или во 1986 година ќе плаќаат придонес во висина од 1,22% на бруто лични доходи.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Собранието на општината Титов Велес“ и во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1 јануари 1985 година.

Бр. 02-191/2
25 декември 1985 година
Титов Велес

Претседател,
Димитар Илиевски, с. р.

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 5 од 27. III. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1, ја запиша во судскиот регистар Работната заедница — Охрид, на Авто мото друштвото „Васил Стефоски“ — Охрид.

Основни дејности:

120190 — останато образование (обука на кандидати за возачи за управување со моторни возила).

Работната заедница настапува во правниот промет со трети лица во име и за сметка на Авто мото друштвото.

За обврските на Работната заедница сторени во правниот промет со трети лица одговара неограничено солидарно Авто мото друштвото „Васил Стефоски“ — Охрид.

Лице овластено за застапување е Љаткоски Томе, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 5/85. (376)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1114 од 20. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1802-0-0-0 го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот, промената на фирмата, седиштето, дејноста, одговорноста и здружените занаетчии под фирма: Електро-браварска услужна задруга „Техномонт“, со Р. О. — Скопје булевар „Србија“ бб.

Самоуправната спогодба е донесена на 4. VI. 1984 година.

Во задругата се здружени следниве задругари — занаетчии: Тримпаревски Петар, Точевски Лазо, Мојсовски Димитар, Грујиќ Милорад и Јосифовски Гипо, сите од Скопје.

Основни дејности: електро-инсталатерски работи (инсталации на електрични водови, лифтови, светлечки реклами); винкување на мотори, монтажа и сервисирање на дизел агрегати; браварски работи.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата задругарите емчат во висина на нужниот влог од по 10.000 динари (ограничено емство).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1114/85. (478)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 891/84 од 14. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1846-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот за вршење на занаетчиска дејност под фирма: Градежна занаетчиска задруга „Крвомонт“, Р. О. — Скопје, ул. „Маџари“ бб — Скопје.

Самоуправната спогодба е донесена од 4. VI. 1984 година.

Во задругата се здружени следните задругари — занаетчии: Милошевиќ Драгиша, Трајчевски Властимир, Ангеловски Богдан, Кипријановски Зафир и Тодоровски Гуте, сите од Скопје.

Основни дејности: ѕидаро-фасадерски; покривачки; изолатерски.

Задругата во правниот промет истапува во свое ничено емство).

Задругата во правниот промет за обврските одговара со сите свои средства — целосна одговорност.

За обврските на задругата задругарите одговараат до висина на нужниот влог — ограничено емство, кој изнесува 10.000 динари.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 891/84. (479)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1084 од 11. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1216-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Браварско-лимарската задруга „25 Мај“, Р. О. — Скопје, ул. „Петар Манџуков“ бб, Бутел I, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Баевски Трифун, директор, а се запишува новиот застапник Кукоски Самоил, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1084/85. (475)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1043 од 5. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1-1188-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, Универзитетски центар за математичко-технички науки, О. Сол. О. со ООЗТ — Скопје, Карпош II бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник проф. д-р Вранко Трпеновски, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник проф. Милжа Маткалиева, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1043/85. (476)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Фи. бр. 1128 од 25. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 2-1657-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето со законот под фирма: Занаетчиска услужна задруга „Електромонтажа“, Р. О. — Скопје, ул. „Романија“ бр. 82.

Задругата е основана на 24. III. 1981 година. Во задругата се здружени следниве задругари — занаетчии: Христов Божиџар, Трајковски Санде, Милановски Милорад, Кузмановски Круже и Ѓорѓиевски Власте, сите од Скопје.

Основни дејности: електроинсталатерска во сите јачини; електромеханичарски работи за разладни уреди, термички и акустични уреди во домаќинството.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сиот свој имот.

За обврските на задругата емчат оупсидијарно и задругарите во висина на здружениот влог кој изнесува 10.000 динари за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Христов Божиџар, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1128/85. (477)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 372 од 15. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 672 го запиша во судскиот регистар конституирањето на Р. О. Центар за средно насочено образование „Таќи Даскалов“ — Битола, со Ц. О.

Основна дејност:

— 120122 — средно насочено образование;

— образование и воспитание на стручни кадри од градежно-геодетската, рударско-геолошката, авто-сообраќајната, текстилната, кожарско-гумарската и крзнарската, прехранбената и други сродни струки за потребите на здружениот труд од I до V степен на сложеност по категории на работи и работни задачи;

— оквалификување, преквалификување и доквалификување на вработените во градежништвото, рударството, автосообраќајот, текстилната, кожарско-гумарската, прехранбената, крзнарската индустрија, како и на вработените со соодветни струки во малото стопанство.

Во правниот промет со трети лица има целосни овластувања и целосна одговорност.

Овластено лице за застапување на РО е Груевски Миливој, в. д. индивидуален работоводен орган со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 372/85. (482)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 400 од 6. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 58, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Пионерскиот центар „Трајче Маглоски“ — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на Р. О. е Димитрова Викторија, в. д. директор, со полни овластувања.

И престанува овластувањето на Стаматова Гордана.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 400/85. (483)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 373 од 15. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 13, го запиша во судскиот регистар бришењето на Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Битола, со следните податоци: Се брише од судскиот регистар Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Битола, врз основа на решението на Окружниот стопански суд во Битола, РЛ/3 и 4/84 од 6. II. 1985 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 373/85. (484)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 374 од 15. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 1, го запиша бришењето од судскиот регистар на Училишниот центар за образование на стручни кадри „Кочо Рацин“ — Битола, со следните податоци. Се брише од судскиот регистар Училишниот центар за образование на стручни кадри „Кочо Рацин“, — Битола врз основа на решението на Окружниот стопански суд во Битола, РЛ бр. 3 и 4/84 од 6. II. 1985 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 374/85. (485)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 349 од 31. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 270, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Економско училиште „Јане Сандански“ — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Антон Стојчев, в. д. индивидуален работоводен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Велјанов Ѓорѓи Томе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 349/85. (486)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 366 од 8. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 5401-11, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ООЗТ РО за основно образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп ООЗТ ЦОУ „Тодор Ангелевски“ — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на ООЗТ е Јордан Трпков, индивидуален работоводен орган, со неограничени овластувања.

И престанува овластувањето на Нашокова Лилјана.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 366/85. (487)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 354 од 31. X. 1985 година, на регистарска влошка бр. 328, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Централно основно училиште „Лирија“, с. Житоше, со Ц. О. со следните податоци: Лице овластено за застапување на Р. О. е Талески Јосиф, претседател на привремениот одбор.

Му престанува овластувањето на Ибраими Рамадан.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 354/85. (488)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 397 од 4. XII. 1985 година, на регистарска влошка бр. 130, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Р. О. Историски архив — Охрид, со следните податоци: Лице овластено за застапување на Р. О. е Андреја Трајчески, индивидуален работоводен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Мартиноски Ламбе.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 397/85. (489)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 356 од 6. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 557, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Медицински центар — Охрид, со Ц. О. со следните податоци: Лице овластено за застапување на Медицинскиот центар — Охрид е прим. д-р Томе Дуданов, в. д. индивидуален работоводен орган, со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на д-р Верољуб Василевски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 356/85. (490)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Фи. бр. 370, од 15. XI. 1985 година, на регистарска влошка бр. 119, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Р. О. Завод за урбанизам, проектирање и изработка на студии — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување на Р. О. е дипл. инж. арх. Живко Козар, директор, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 370/85. (491)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот четвртаст штембил под назив „Макпетрол“ увоз-извоз н. сол. о. Скопје — ООЗТ „Малопродажба“ н. сол. о. — Бензинска пумпа бр. 85 „Орце Николов“ — Скопје се огласува за неважен. (618)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Фудбалски клуб „Елро“ — с. Марена, Кавадарци“ се огласува за неважен. (1226)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Тетово на име Асани Гафур, с. Челопек, Тетово. (437)

Воена книшка, издадена од Воен отсек — Тетово на име Асани Мустаф, с. Челопек, Тетово. (438)

Воена книшка на име Сеадин Селими, ул. „М. Ацев“ бр. 14, Тетово. (465)

Воена книшка на име Екрем Беќири, с. Камењане, Тетово. (469)

Возачка дозвола на име Љупчо Михов, с. Сопот, Кавадарци. (485)

Возачка дозвола, издадена од СВР — Тетово на име Мухарем Исмаили, с. Седларце, Тетово. (486)

Воена книшка на име Цеват Алији, с. Орашје, Тетово. (493)

Возачка дозвола на име Владо Крстов, с. Оризари, Кочани. (504)

Воена книшка на име Цевдет Азири, с. Тетово, Тетово. (528)

Возачка дозвола на име Даме Јовановски, с. Караорман, Штип. (554)

Пасош бр. МВ 666857, издаден од СВР — Гостивар на име Бајрам Мустафаи, с. Жировница, Гостивар. (573)

Работна книшка на име Стојков Раде, Кавадарци. (591)

Патна исправа МА 609524, издадена од СВР — Кавадарци на име Митрева Лепосава, ул. „Бошко Буха“ бр. 10 Кавадарци. (643)

Патна исправа МА 926592, издадена од СВР — Кавадарци на име Митрев Ѓорѓи ул. „Бошко Буха“ бр. 10 Кавадарци. (644)

Воена книшка на име Беадини Беадини, с. Челопек, Тетово. (646)

Воена книшка на име Зекирија Изеири, с. Челопек, Тетово. (647)

Пасош, издаден од Гостивар на име Шабани Џемаил, с. Градец, Гостивар. (668)

Пасош бр. МА 949276 на име Илија Аятовски, ул. „9 Мај“ бр. 43, Прилеп. (674)

Работна книшка на име Сали Бајрам, ул. „7-ми Ноември“ бр. 212, Охрид. (678)

Воена книшка на име Бабедин Шабани, с. Доброште, Тетово. (685)

Пасош, издаден од СВР — Прилеп на име Спасески Тони, ул. „Цане Илиески“ бр. 29, Прилеп. (707)

Работна книшка на име Димитар Костадинов, Радовиш. (5090)

Работна книшка на име Салид Маири, Тетово. (5104)

Работна книшка на име Геро Николовски, Кратово. (5116)

Работна книшка на име Тина Танева, Неготино. (5120)

Работна книшка на име Трајан Велевски, Битола. (5121)

Работна книшка на име Мухамед Алјати, Куманово. (5123)

Работна книшка на име Енвер Авди, Куманово. (5124)

Работна книшка, издадена од СО — Прилеп на име Богоески Кире, с. Беровци. (5155)

Работна книшка на име Ирфан Арапоски, Прилеп. (5160)

Работна книшка на име Акифе Демири, Тетово. (5208)

Работна книшка, издадена од М. К. с. Милетино на име Бафтиари Ирфан, с. Челопек, Тетово. (5210)

Работна книшка на име Даниела Василевска, Тетово. (5211)

Работна книшка на име Абдилфета Арифиде, Тетово. (5220)

Работна книшка на име Трајче Јакимовски, Крива Паланка. (5244)

Работна книшка на име Илмија Назифи, Тетово. (5276)

Работна книшка, издадена од Брод Македонски на име Рушитоски Енвер, с. Преглево, Македонски Брод. (5307)

Работна книшка, издадена на име Митија Србиноски, с. Бенче Македонски Брод. (5308)

Работна книшка на име Мите Пешов, Титов Велес. (5336)

Работна книшка на име Славица Смилеска, Гостивар. (5345)

Работна книшка на име Лефтерка Манева, Неготино. (5341)

Работна книшка на име Насер Неџити, Гостивар. (5361)

Работна книшка на име Ниметула Исомаили, Куманово. (5370)

Работна книшка на име Добрила Ристовска, Тетово. (5393)

Работна книшка на име Илија Милушев, Штип. (5401)

Работна книшка на име Драгица Пројчевска, Тетово. (5421)

Работна книшка на име Мирјана Велкова, Кочани. (5497)

Работна книшка на име Надежда Ковачевска, Берово. (5522)

Работна книшка на име Дафина Спировска, Тетово. (5547)

Работна книшка на име Јане Серањелов, Штип. (5554)

Работна книшка на име Ружица Цобовска, Куманово. (5566)

Работна книшка на име Јован Доцевски, Куманово. (5583)

Работна книшка на име Милован Димковски, Куманово. (5585)

Работна книшка на име Лепа Димитровска, Куманово. (5588)

Работна книшка на име Шеќера Исооска, Охрид. (5674)

Работна книшка на име Томчо Трпески, Гостивар. (5682)

Работна книшка на име Гафур Шаќири, Тетово. (5727)

Работна книшка на име Бошко Јакимовски, Гостивар. (5734)

Работна книшка, издадена од Прилеп на име Стојаноска Менка, ул. „Мирче Цилкоски“ бр. 22 Прилеп. (5741)

Работна книшка на име Демир Шабани, Куманово. (5744)

Работна книшка на име Владанка Крстиќ, Куманово. (5747)

Работна книшка на име Ратка Станковска, Крива Паланка. (5749)

Работна книшка на име Војчо Тошевски, Кочани. (5781)

Работна книшка на име Јорданчо Иванов, Кочани. (5783)

Работна книшка на име Али Каба, Охрид. (5795)

Работна книшка на име Велија Веали, Гостивар. (5810)

Работна книшка на име Трајче Младеновски, Крива Паланка. (5870)

Работна книшка на име Имер Курташев, Штип. (5879)

Работна книшка на име Имер Исоин, Тетово. (5910)

Работна книшка на име Тасим Мурати, Гостивар. (5918)

Работна книшка на име Момчило Миленковиќ, Куманово. (5931)

Работна книшка на име Спасо Карамовиќ, Куманово. (5933)

Работна книшка на име Стево Додевски, Куманово. (5935)

Работна книшка на име Момчило Ангеловиќ, Куманово. (5936)

Работна книшка на име Светлана Ѓорѓијевска, Куманово. (5937)

Работна книшка на име Живорад Спасовски, Куманово. (5939)

Работна книшка на име Миливој Цветков, Штип. (6089)

Работна книшка, издадена на име Станоевски Славко, с. Брест, Македонски Брод. (6105)

Работна книшка, на име Јованова Весна, ул. „Бр. Кошчеви“ бр. 14, Титов Велес. (6109)

Работна книшка на име Фадил Паргалко, Охрид. (6117)

Работна книшка на име Рамизе Мемедова, Штип. (6198)

Работна книшка на име Рамизе Мемедова, Штип. (6199)

Работна книшка на име Трајче Незировски, Штип. (6200)

Работна книшка на име Ќенан Абази, Гостивар. (6215)

Работна книшка на име Ставре Гаврилоски, Гостивар. (6249)

Работна книшка на име Ване Митев, Радовиш. (6254)

Работна книшка на име Дефон Мемедовски, Штип. (6274)

- Работна книшка на име Розета Груевска, Него-
тино. (6282)
- Работна книшка на име Нухи Алиу, Тетово.
(6298)
- Работна книшка на име Русе Додевски, Кратово.
(6315)
- Работна книшка на име Сезан Сефедини, Кума-
ново. (6347)
- Работна книшка на име Горан Додевски, Кума-
ново. (6444)
- Работна книшка на име Реџеп Амет, Куманово.
(6445)
- Работна книшка на име Перо Блажевски, Тето-
во. (6452)
- Работна книшка на име Николчо Трифунов,
Штип. (6464)
- Работна книшка на име Драган Сасовски, Кума-
ново. (6479)
- Работна книшка на име Зоран Спасовски, Гос-
ул. „Илманска“ бр. 2, Титов Велес. (6516)
- Работна книшка на име Нада Јовановска, Крива
Работна книшка на име Илчо Царев, Виница.
тивар. (6492)
- Паланка. (6552)
- Работна книшка на име Славче Китановски, Кри-
ва Паланка. (6550)
- Работна книшка бр. 9757 на име Сребре Гор-
гиоски, Охрид. (6552)
- Работна книшка на име Јусуф Сулејмани, Гос-
тивар. (6565)
- Работна книшка на име Дејан Младеновиќ, Ку-
маново. (6585)
- Работна книшка на име Зоран Величковиќ, Ку-
маново. (6586)
- Работна книшка на име Илија Златковиќ, Него-
тино. (6595)
- Работна книшка на име Лазо Крстеоски, Тетово.
(6598)
- Работна книшка на име Шефка Усеини, Тето-
во. (6624)
- Работна книшка на име Душко Димитров, Штип.
(6632)
- Работна книшка на име Неире Уко, Гостивар.
(6659)
- Работна книшка на име Ристовска Марика, с.
Кркља, Крива Паланка. (6689)
- Работна книшка, издадена на име Илиоски Ра-
дислав, с. Рамне, Македонски Брод. (6712)
- Работна книшка на име Жаклина Дуческа, Гос-
тивар. (6720)
- Работна книшка на име Аргентина Тасевиќ, Ох-
рид. (6726)
- Работна книшка на име Саит Дурмишовски, Ку-
маново. (6776)
- Работна книшка на име Марјан Цветковски, Ку-
маново. (6778)
- Работна книшка на име Јадранка Апостоловска,
Куманово. (6835)
- Работна книшка на име Мирослава Миладинова,
Кратово. (6836)
- Работна книшка на име Илчо Наузов, Проби-
штип. (6848)
- Работна книшка на име Ратко Јорданов, Гости-
вар. (6869)
- Работна книшка на име Перица Дамјановски,
Тетово. (6893)
- Работна книшка на име Ајет Исали, Тетово.
(6894)
- Работна книшка на име Виолета Бојовска, Те-
тово. (6918)
- Работна книшка, издадена од Кратово на име
Стоименова Блашка, ул. „Никола Карев“ бр. 6, Кра-
тово. (6948)
- Работна книшка на име Величе Крстевски, Кри-
ва Паланка. (6949)
- Работна книшка на име Миле Петрушевски, Ку-
маново. (6954)
- Работна книшка на име Јелена Базговска, Бе-
рово. (6971)
- Работна книшка на име Чедомир Михајловски,
Куманово. (41)
- Работна книшка на име Чедо Бојковски, Кума-
ново. (42)
- Работна книшка на име Слободанка Ставревска,
Охрид. (43)
- Работна книшка на име Нури Шабани, Кума-
ново. (104)
- Работна книшка на име Зоран Николовски, Ку-
маново. (106)
- Работна книшка, издадена од Засчар на име
Станковиќ Мите, с. Кркља, Крива Паланка. (110)
- Работна книшка на име Салија Селами, Гости-
вар. (123)
- Работна книшка на име Миле Петрушевски, Ку-
маново. (130)
- Работна книшка на име Марика Арсовска, Штип.
(181)
- Работна книшка на име Елена Чекалова, Штип.
(182)
- Работна книшка на име Славица Трајкоска, При-
леп. (297)
- Работна книшка на име Верка Цветкооска, При-
леп. (298)
- Работна книшка, издадена на име Јагода Ристес-
ка, с. Грешница, Брод Македонски. (304)
- Работна книшка на име Трајан Николов, Вини-
ца. (326)
- Работна книшка на име Моме Стојковски, Ку-
маново. (336)
- Работна книшка на име Јовановска Слободанка,
с. Градец, Крива Паланка. (343)
- Работна книшка бр. 4583 на име Петар Мите-
оски, Крушево. (379)
- Работна книшка на име Зоран Петров, Проби-
штип. (395)
- Работна книшка на име Ружа Милковска, Ку-
маново. (417)
- Работна книшка на име Алирами Сулејмани,
Тетово. (427)
- Работна книшка на име Мејреме Демири, Гос-
тивар. (440)
- Работна книшка на име Јадранка Спасевска, Ку-
маново. (449)
- Работна книшка на име Стојче Апостоловиќ, Ку-
маново. (451)
- Работна книшка на име Марјан Илиевски, Ку-
маново. (452)
- Работна книшка на име Невзат Маричи, Тето-
во. (461)
- Работна книшка на име Панова Јелена, ул. „8-ма
Велешка“ бр. 15, стан 10, Титов Велес. (484)
- Работна книшка на име Ајсти Миваил, с. Градец,
Гостивар. (499)
- Работна книшка на име Ранко Горѓиев, Виница.
(505)
- Работна книшка на име Мирјана Стојанова, Ра-
довиш. (513)
- Работна книшка на име Драган Величковски,
Куманово. (516)
- Работна книшка на име Илиевски Раде, с. Бе-
рово, Крива Паланка. (520)
- Работна книшка на име Зорица Преизоска, Ох-
рид. (521)
- Работна книшка на име Сенакја Ајрадиноска,
Македонски Брод. (522)
- Работна книшка на име Муста Икмет, Македон-
ски Брод. (523)
- Работна книшка на име Душко Соколовски, Ви-
ница. (577)
- Работна книшка на име Драгомир Стојановски,
Куманово. (584)
- Работна книшка на име Фламире, Куманово
(585)
- Работна книшка на име Драги Стоилковски, Ку-
маново. (586)
- Работна книшка на име Мицко Стојковиќ, Ку-
маново. (587)
- Работна книшка на име Рамазан Рамадани, Гос-
тивар. (606)
- Работна книшка на име Сребре Неделковски,
Кратово. (637)

СОДРЖИНА

	Страна		
124. Одлука за користење на средствата од Републичкиот буџет за 1986 година — — — — —	217	145. Решение за разрешување од должноста директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје — — — — —	223
125. Одлука за поблиските намени, начинот и условите за користење на паричните средства на Републиката и на општините што се водат како депозит во Народната банка на Македонија во 1986 година — — — — —	217	146. Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на хемиско-технолошки процеси за II клас — — — — —	223
126. Одлука за обемот, намените и начинот на користење на дел од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за обезбедување трајни извори на обртни средства на организациите на здружениот труд во 1986 година — — — — —	218	147. Решение за одобрување употреба на учебникот Биологија на клетка за биотехничка струка — — — — —	223
127. Одлука за компензација на цената на пченицата и брашното — — — — —	219	148. Решение за одобрување употреба на учебникот Француски јазик за II клас — — — — —	223
128. Одлука за износот на надоместокот за користење на годишен одмор за 1986 година — — — — —	219	149. Решение за одобрување употреба на учебникот Основи на здравството за II клас — здравствена струка (Анатомија и физиологија на човекот) — — — — —	223
129. Одлука за вредноста на бодот за пресметување на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СР Македонија — — — — —	220	150. Решение за одобрување употреба на учебникот Педагогија за IV клас — Педагошка насока — — — — —	224
130. Одлука за усогласување на основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира и именува Собранието на СР Македонија — — — — —	220	151. Решение за одобрување употреба на учебникот Литература со примери на албански јазик за III клас — — — — —	224
131. Одлука за усогласување на основицата за аконтацијата на личните доходи на раководните и други работници што ги именува Собранието на СРМ и назначува Претседателството на Собранието на СР Македонија — — — — —	220	152. Решение за одобрување употреба на учебникот Физика за III степен биотехничка струка — — — — —	224
132. Одлука за усогласување на надоместокот за личните доходи на делегатите кои надоместок на личен доход остваруваат во Собранието на СРМ — — — — —	220	153. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 129/84 од 5 февруари 1986 година	224
133. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за информации — — — — —	221	154. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 278/84 од 5 февруари 1986 година	225
134. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво — — — — —	221	155. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 106/85 од 5 февруари 1986 година	225
135. Решение за именување членови на Конкурсна комисија за именување директор на Центарот за странски јазици во Скопје	221	156. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 279/85 од 29 јануари 1986 година	226
136. Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Работната организација за презентирање на културните вредности „Македонија — концерт“ — Скопје — — — — —	221	157. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 205/85 од 22 јануари 1985 година	227
137. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	221	Општествени договори и самоуправни спогодби	
138. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	222	144. Општествен договор за заедничките критериуми и мерила за решавање на станбените потреби на работниците во организациите на здружениот труд и работните заедници — — — — —	228
139. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	222	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
140. Решение за именување директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита — — — — —	222	СКОПЈЕ	
141. Решение за разрешување од должноста директор на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита — — — — —	222	145. Одлука за определување на бројот и составот на делегатите што ги делегираат собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за старосно осигурување на земјоделците, соодветните организации на здружениот труд и другите заинтересирани организации и заедници од општ интерес за Републиката и делегатските единици за избор на делегати во Собранието и во Комисијата за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — — — — —	233
142. Решение за повторно назначување потсекретар во Републичкиот секретаријат за правосудство	222	146. Одлука за именување претседател, секретар, членови и нивни заменици на изборната комисија за спроведување на изборите за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците и во Комисијата за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — — — — —	234
143. Решение за повторно назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина — — — — —	222	147. Решение за распишување избори за избор на делегати во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците и во Комисијата за самоуправни контрола на Републичката самоуправни интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците — — — — —	235
144. Решение за именување в.д. директор на Ансамблот за народни игри и песни „Танец“ — Скопје — — — — —	223	ДЕБАР	
		148. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар за 1986 година	235

149. Одлука за утврдување на пресметковната стапка за здружување средства на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар во 1986 година — — — — — 235
150. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравствена заштита на корисниците — работници и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1986 година 236
151. Одлука за придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории на корисници на здравствена заштита — — — — — 236
152. Одлука за надоместок на патните трошоци на корисниците на здравствена заштита кои се упатуваат на претлед и лекување во друго место — — — — — 237
153. Одлука за условите под кои се смета дека корисникот на здравствена заштита издржува членови на семејство и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — — 238
154. Одлука за прифаќање на здравствено осигурување на повратници од странство — — — — — 239
155. Одлука за утврдување на основицата за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци — — — — — 239
156. Одлука за висината на износот на трошоците за закоп и посмртна помош — — — — — 239
- ТИТОВ ВЕЛЕС
157. Одлука за висината на надоместокот за погребни трошоци и посмртна помош на корисниците на здравствена заштита на подрачјето на Општинската СИЗ за здравствена заштита — Титов Велес — — — — — 240
158. Одлука за утврдување на висината на придонесите за здравствена заштита што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории корисници на здравствена заштита — — — — — 241
159. Одлука за утврдување основица за пресметување и плаќање придонеси за здравствена заштита на лица вработени кај приватни работодавци — — — — — 241
160. Одлука за утврдување на пресметковна стапка за здружување средства во Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Титов Велес за 1986 година — — — — — 242
161. Одлука за делумно ослободување од придонес за 1985 година — — — — — 242

**ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ
ОПШТЕСТВЕН ПЛАН**

**НА СР МАКЕДОНИЈА
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА**

со експозе
и со основни индикатори
на развојот на СР Македонија
за периодот 1986—1990

Цена 500 динари

**СЕ НАОГА ВО ПЕЧАТ
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ
ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО
И ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА**

Оваа збирка содржи девет закони и осум подзаконски прописи од здравството и здравствената заштита, која корисно ќе им послужи на органите на управата за работите на здравството, СИЗ-овите за здравствената заштита, на здравствените организации и на другите работни организации и заедници.

**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
располага со следните изданија
(збирки):**

- ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1980 — 1984 НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА КНИГА III
Цена 1200 динари
- ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ
Цена 260 динари
- ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ
Цена 185 динари
- ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД со Законот за дополнително на Законот за здружениот труд
Цена 240 динари
- ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (сојузен и републички)
Цена 220 динари
- ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА
Цена 180 динари
- КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ
— со објаснувања —
Второ дополнето и изменето издание
Цена 380 динари
- ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ со објаснувања и судска практика
— Второ дополнето издание —
Цена 400 динари
- ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕГУНАРОДНОТО ПРИВАТНО ПРАВО
— со предговор и со предметен регистар —
Цена 300 динари
- ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА — книга II
Цена 250 динари
- УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Цена 245 динари
- ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА
Цена 200 динари
- ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА УПРАВА
— со објаснувања —
Цена 160 динари
- ЗБИРКА НА СОЈУЗНИОТ И НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Цена 155 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ
— со коментар —
Цена 350 динари
- ЗАКОН ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Ново)
Цена 225 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.